



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 30 декември 1987
Скопје
Број 49

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 600 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

830.

Врз основа на член 109 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 декември 1987 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1988 ГОДИНА

I. ПОЈДОВНИ ОСНОВИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. При утврдувањето на политиката на општествено-економскиот развој за 1988 година се појдува од заедничките интереси и цели утврдени со Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, од основните задачи на економската политика утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година и од основните определби за натамошна доградба на стопанскиот, правниот и политичкиот систем во правец на јакнење на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи во услови на дејствување на економските и пазарните закониности.

За отворање процес за совладување на крупните проблеми во општествено-економскиот развој во 1988 година се појдува од конкретните зафати на југословенската заедница наочени кон соборување на инфлацијата и стабилизација на стопанството, натамошна доградба на стопанскиот систем, измени наочени кон намалување на нормативизмот во стопанството, консолидација на надворешната ликвидност, финансиска консолидација на стопанството, како и од интервентните мерки во доменот на цените, личните доходи и општата и заедничката потрошувачка. Досегот и резултатите на предложените мерки и активности во оваа резолуција во голема мера ќе зависат од успешноста на зафатите и на ниво на земјата.

2. Тргувајќи од состојбите, условите и можностите на развојот и од неопходноста за совладување на крупните проблеми и ограничувања во општествено-економскиот развој како основни задачи на економската политика во 1988 година се утврдуваат:

(1) подигање на економската ефикасност и рационалност на стопанисувањето и врз таа основа зголемување на производството и извозот; и

(2) јакнење на материјалната основа на стопанството и сведување на потрошувачката во рамките на реалните можности на доходот.

Извршувањето на основните задачи претставува услов за намалување на инфлацијата и за извршување на другите задачи на економската политика: отворање на процес на структурни промени во стопанството, пораст на вработеноста, порамномерен регионален развој со побрз развој на стопански, недоволно развиените краишта, обезбедување социјал-

на сигурност како и остварување на другите задачи утврдени во Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година.

II. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗВОЈОТ

Во 1988 година ќе се обезбеди реален пораст на општествениот производ во вкупното стопанство од 2,4% првенствено со зголемување на индустриското производство од околу 3,0% и на земјоделското производство од околу 4,5%.

За остварување на предвидениот пораст на производството и услугите, неопходно е вкупниот извоз на стока да се зголеми за најмалку 3,6%, на конвертибилното подрачје за 4,0%, а увозот на стока за 3,5%. Вкупниот број на вработени ќе се зголеми за 1,8%, а во општествениот сектор за 1,5% и продуктивноста на трудот во општественото стопанство за 0,2%, а во индустријата за 0,4%.

Инвестициите во основни средства реално ќе се зголемат за околу 1,0%, при што стопанските инвестиции за 3,2%. Вкупните изворни приходи за задолжување на општите општествени и на заедничките потреби ќе растат за 10 процентни поени пониско од номиналниот пораст на доходот во општественото стопанство. Учеството на средствата на организациите на здружениот труд во распоредениот доход ќе се зголеми за околу 1,5 процентни поени во однос на 1987 година.

За распоредување на доходот и чистиот доход се утврдуваат следниве основни пропорции: (1) учество на потрошувачката во доходот 78,5% и (2) учество на акумулацијата во доходот 6,1%.

III. АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

A. Подигање на економската ефикасност и пораст на производството и извозот

1. Подигањето на ефикасноста и рационалноста на стопанисувањето и врз таа основа зголемување на производството ќе се остварува со економска принуда од објективните економски категории, а со мерките на развојната и економската политика ќе се поддржува порационалното користење на расположливите природни, производствени и работни ресурси, отворањето на процесот на реструктурирање на стопанството и подигање на техничко-технолошкото и организационо ниво со поголема примена на науката.

За оваа цел:

(1) со мерките на тековната економска политика ќе се поддржуваат зафатите на организациите на здружениот труд за зголемување на производството и услугите, особено на тоа наменето за извоз, со поголемо искористување на резервите во неискористените капацитети, со поефикасно користење на работното време, со поуспешно активирање на кадровските и организационите фактори и со примена на техничко-технолошките иновации;

(2) со мерките на даночната и кредитната политика ќе се поттикнува штедењето на сите видови енергија, репроматеријали, суровини и на трошоците на транспортот и ќе се стимулира користењето на секундарните суровини;

(3) ќе се интензивираат активностите за поголемо вклучување на организациите на здружениот труд од Републиката во заедничките програми на ниво на земјата;

(4) развојот на земјоделството ќе се поддржува со неповратни средства кои ќе ги обезбеди Републиката преку реализација на Програмата за развој на земјоделството, со продолжување на зафаќањето од доходот на стопанството по стапка од 1,2% и со насочување на дел од вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија;

(5) организациите на здружениот труд од земјоделството на подрачјето на системите за наводнување целосно ќе бидат ослободени од плаќање данок од доход за делот од доходот остварен со воведување втори култури;

(6) со мерките на економската политика ќе се поттикнува менувањето на структурата на земјоделските култури на површините кои се наоѓаат под хидромелиоративни системи;

(7) ќе се обезбеди производство на тутун со квалитет кој одговара на нашето поднебје и барањата на домашниот и странскиот пазар, преку редовно снабдување со семе, вештачки ѓубрива и средства за заштита;

(8) врз самоуправни основа ќе се создаде организација за заедничко настапување на градежните организации на пазарите во странство по систем на инженеринг и ќе се унапредува деловната соработка со сродните организации и деловни заедници во земјата;

(9) ќе се поддржуваат иницијативите за вршење на дејности со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, со цел поголемо ангажирање на средствата од населението и зголемување бројот на вработените;

(10) ќе се стимулира развојот на малото стопанство со кредитната политика и со ослободување и олеснување од плаќање данок на доход сразмерно на вложените средства на организациите на здружениот труд и од даноци на личен доход за вршење стопанска и професионална дејност на граѓаните

(11) ќе се врши ослободување од плаќање данок од личен доход најмалку за две години на лицата кои прв пат вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните, како и за дејности кои изумираат или се дефицитарни, доколку најмалку уште три години продолжат со вршење на дејноста;

(12) ќе се врши ослободување од плаќање републички данок на промет во висина од 50% на лицата кои вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните во производни и дефицитарни услужни дејности, за набавка на основни средства, суровини и репроматеријали;

(13) за износот на средствата кои граѓаните ќе ги вложат за набавка на опрема за работа со самостоен личен труд, ќе се намали даночната основица, а ќе се оневозможи отуѓување на опремата во рок пократок од три години од почетокот на активирањето;

(14) ќе се изврши доградба на решенијата за формите на соработка и здружување на малото стопанство со организациите на здружениот труд;

(15) општините ќе обезбедуваат локации за отворање на објекти од малото стопанство и ослободување и олеснување во комуналните давачки;

(16) ќе се настојува да се обезбедат поволни услови за увоз на средства за работа, резервни делови и репроматеријали наменети за производствени дејности во малото стопанство, особено за производството наменето за извоз;

(17) со мерките на економската политика ќе се поддржува развојот на туризмот, опремувањето на угостителско-туристичките објекти, а особено реконструкцијата и модернизацијата за постојните сместувачки и други придружни капацитети наменети за странски туризам;

(18) ќе се обезбедат трајни извори на динарски средства во висина од 1,0% од регистрираниот девизен прилив по основ на туризмот од претходна година за туристичко информативна и пропагандна дејност.

2. За натамошен пораст на извозот и унапредување на економските односи со странство ќе се преземат следниве мерки и активности:

(1) ќе се поддржува реализацијата на заедничките програми за развој на производството и извозот и на други развојни програми со кои се подобрува структурата на производството и се зголемува извозот на производи со повисок степен на обработка;

(2) ќе се создадат услови, по завршувањето на пререгистрацијата, за забрзано одвивање на процесот на трансформација на надворешно-трговската мрежа преку окрупнување и специјализација во Републиката и преку заеднички стопански единици во странство;

(3) ќе се отворат нови слободни царински провјавници во туристичките места и градовите и ќе се забрзаат активностите за отворање царински зони;

(4) ќе се врши селективно отстапување на дел од данокот од доход на организациите на здружениот труд сразмерно на учеството на остварениот приход по основ на промет на стоки и услуги со странство во вкупниот приход во висината од 10% ако учеството изнесува 10%; во висина до 20% ако учеството изнесува над 10% до 20%; во висина од 50% ако учеството изнесува над 20% до 30% и во висина од 80% ако учеството изнесува над 30%;

(5) увозот на опрема ќе биде во функција на структурните промени во стопанството, при што приоритет ќе им се даде на опремата, деловите и склоповите наменети за извозно ориентираното производство;

(6) задолжувањето во странство ќе биде во функција на порастот на производството за извоз, промените во структурата на производството, зголемувањето на доходот и на вработеноста;

(7) кредитите од Меѓународната банка за обновување и развој, Европската инвестициона банка и другите финансиски организации ќе се користат за поддржување на развојни програми во агрокомплексот, мали индустриски линии и други програми кои придонесуваат за промена на структурата на стопанството и за вклучување во заедничките програми;

(8) ќе се преземаат мерки и активности за поголемо користење на стоковни и комерцијални кредити и врз таа основа остварување на поголем увоз на суровини и репроматеријали и резервни делови за поддржување на производството за извоз.

3. За остварување натамошен пораст на вработеноста ќе се продолжи со доследна реализација на Програмата на мерки и активности за остварување на политиката на вработување во периодот од 1986 до 1990 година.

Самоуправните интересни заедници за вработување во соработка со организациите на здружениот труд ќе изготвят програми за забрзано вработување на работниците на кои ќе им престане работниот однос преку преквалификација, доквалификација, стручно оспособување, како и со нивно вработување во организациите на здружениот труд од други општини каде што има дефицитарност на кадри од такви занимања.

Организациите на здружениот труд ќе утврдат програми со кои ќе се обезбеди продуктивно вработување на технолошкиот вишок на работниците.

Ќе се води активна политика за вработување на младите стручни и научно-истражувачки кадри оспособени за примена на современа наука и технологија.

Ќе се создаваат услови за воспоставување на информационен потсистем во областа на вработувањето, заради постигнување територијална подвижност на работната сила и побрзо вработување на невработените.

4. За поголемо и непосредно вклучување на науката во стопанскиот и технолошкиот развој ќе се преземаат мерки и активности за:

(1) менување на состојбите и односите во научно-истражувачката дејност, окрупнување и програмско поврзување на мрежата на научно-истражувачките организации и развојните единици во здружениот труд од материјалното производство, усовршување и збогатување на системот и обликите за создавање на

истражувачки кадри, зголемување на вработувањето на истражувачките кадри, модернизација на научно-истражувачката спрема и развој на системот на научни и технолошки информации за остварување на развојните потреби на стопанството и општеството;

(2) интензивирање на започнатите процеси за рационализација на мрежата на научно-истражувачките и високообразовните организации, со што ќе се овозможи заедничко користење на кадрите, опремата и средствата и ќе се унапреди системот на програмски истражувања;

(3) насочување на научните истражувања кон создавање на нови производи и услуги, технологии и стекнување на нови знаења во рамките на заедничките проекти и програми на ниво на земјата и на меѓународен план;

(4) интензивирање на реализацијата на Програмата за создавање и вработување на истражувачки кадри и на Програмата за набавка на истражувачка спрема и литература на факултетите, научно-истражувачки организации и истражувачко развојните единици во СР Македонија за периодот од 1988 до 1990 година;

(5) насочување на средства од Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини по основ на задолжителен заем наменет за инвестиции на основни средства по стапка од 1,5% за набавка на опрема за научно-истражувачка и наставна работа на високообразовните организации на здружениот труд во согласност со приоритетите утврдени во стратегијата на технолошкиот развој. Учеството на кредитот од средствата на Фондот на Федерацијата ќе изнесува 50% од пресметковната вредност на инвестицијата;

(6) окрупнување и програмско поврзување на научно-истражувачките организации, вклучување на науката во заедничките истражувачки проекти и врз таа основа користење на дел од средствата наменети за поттикнување на технолошкиот развој на ниво на земјата;

(7) ослободување од плаќање данок од личниот доход на работниците во научно-истражувачките организации и истражувачко-развојните единици во организациите на здружениот труд од материјалното производство, како и од личните примања по основ на иновациски труд;

(8) ослободување од плаќање данок од доход на организациите на здружениот труд од материјалното производство сразмерно на делот од средствата што ќе ги вложат во научно-истражувачка работа.

5. Средствата за инвестиции врз селективна основа ќе се насочат за побрзо завршување на економски оправданите и ефикасни стопански инвестиции во тек, за замена, модернизација и технолошки иновации на постојните капацитети, за поддршка на нови инвестиции од заедничките програми за производство и извоз и за поддржување на процесот на структурни промени во стопанството.

(1) со мерките на економската политика ќе се поттикнува квалитетното менување на структурата на производството, а особено развојот на пропульзивните дејности, како и мобилизацијата и концентрацијата на средствата;

(2) според критериумите за структурно насочување и согласно со оцените за општествено-економската оправданост и ефикасност на инвестициите, приоритет во финансирањето на новите инвестиции ќе имаат програмите за помали пропульзивни капацитети кои бараат ангажирање на помалку општествени средства, овозможуваат намалување на трошоците на работењето, кои обезбедуваат етапно воведување на современи технологии, кои штедат суровини и енергија, бргу се активираат и со кои се зголемува извозот, доходот, вработувањето, техничко-технолошкото ниво на производството, а особено програмите од металопреработувачката дејност, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, производството на електрични машини и апарати, преработувачката хемиска индустрија, пропульзивните

дејности од преработката на неметали, како и програмите од примарното земјоделско производство, малото стопанство и странскиот туризам;

(3) ќе се преземат потребните мерки за завршување и активирање на ТЕ „Битола III“ кон крајот на првото полугодие од 1988 година;

(4) во железничкиот сообраќај ќе завршат работите сврзани со опремувањето со сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди на пругата Титов Велес — Гевгелија (12 станици) и со капиталниот ремонт на пругата Титов Велес — Битола;

(5) ќе заврши изградбата на коаксијално-кабловскиот систем „Централ“, магистрално-преносните системи и јавната мрежа за пренос на податоци;

(6) ќе продолжат активностите за завршување на патниот правец Куманово — Ранковци во должина од 10 км, а во согласност со материјалните можности ќе почне и рехабилитација на коловозот на патниот правец Скопје — Кичево — Охрид;

(7) ќе се остваруваат активностите сврзани со реализација на заедничката програма на ниво на земјата за изградба на Автопатот на братство и единство;

(8) ќе се обезбедат средства за подготвување на инвестициони програми и техничка документација за изградба на хидросистеми за наводнување, гасовод и отворање рудник за јаглен чија реализација ќе отпочне со создавањето на материјални можности;

(9) за обезбедување континуитет во производството на електрична енергија ќе се изврши избор на најприоритетен објект од предвидените во Програмата за изградба на електроенергетски објекти од 1983 до 1990 година. Ќе се подготви инвестициона програма и техничка документација, со цел, со создавањето на материјални можности, да почне реализација на нов електроенергетски објект;

(10) ќе се обезбедат средства според Законот за обезбедување средства за изградба на електроенергетски објекти за финансирање на договорените претходни работи за изградба на заеднички енергетски објекти врз основа на јаглен во САП Косово;

(11) расположливите средства за нестопански инвестиции ќе бидат насочени за продолжување на градбата и завршување на објектите во тек, а врз најстрога селективност и за отпочнување на нови објекти.

Инвестициите кои се остваруваат по посебни програми ќе се реализираат во рамките на обезбедените средства за таа намена;

(12) ќе се извршат измени на Законот за намените, начинот и условите за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година, со цел стеснување на намените, поблиско дефинирање на извозните програми и утврдување на други услови и погодности за успешно насочување на средствата на Фондот на Федерацијата во поддршка на процесот на реструктурирањето на стопанството.

Б. Јакнење на материјалната основа на стопанството и сведување на потрошувачката во рамки на реалните можности на доходот.

За јакнење на материјалната основа на стопанството и за нормализирање на финансиската состојба на корисниците на општествени средства, ќе се создаваат системски и други услови за ефикасно стопанисување и постапно намалување на издвојувањата од доходот и на трошоците на работењето за финансирање на сопствената и општата општествена режича.

1. За подобрување на економско-финансиската состојба на организациите на здружениот труд ќе продолжат мерките и активностите од Програмата за економско-финансиска консолидација на стопанството и банките во Републиката.

Со мерките во надлежност на Републиката, покрај организациите на здружениот труд со верифицирани програми за консолидација кои се уште имаат економско-финансиски проблеми, ќе се поддржуваат програмите за економско-финансиска консолидација и на други организации на здружениот труд кои ќе се најдат во положба од таква потреба.

Програмите за економско-финансиска консолидација кои дополнително ќе се верификуваат во основа ќе бидат поддржувани со мерките на банките и доверителите, при што приоритет ќе им се дава на организациите на здружениот труд кои имаат економско-пазарна перспектива, извозно се ориентирани, особено на конвертибилното подрачје и кои се носители на развојни и на заеднички програми.

Ќе се предложат решенија за разрешување на обврските по проектот „ФЕНИ“ за делот на веќе платените обврски и за обврските што достасуваат за плаќање во наредниот период и ќе се настојува на ниво на земјата да се донесе трајно решение за курсните разлики на банките гарантни на овој објект.

2. За реализација на политиката за растоварување на стопанството ќе се преземаат следниве мерки и активности:

(1) Ќе се намали стапката на данок од доход на организациите на здружениот труд за 0,5 процентни поени во однос на просечната стапка во 1987 година;

(2) На селективна основа ќе се намали стапката на данок од личен доход на работниците во просек за 0,5 процентни поени во однос на истата во 1987 година, при што вкупниот ефект ќе се остварува со примена на пониски стапки кај трудоинтензивните гранки во индустријата, земјоделството и трговијата на мало;

(3) Самоуправните интересни заедници од општествените дејности и социјалната сигурност ќе ги намалат стапките на зафаќање од доходот или од личните доходи на општественото стопанство во висина на ефектите од остварените вишоци во 1987 година, ефектите од извршената рационализација и за утврдените процентни поени понизок пораст на средствата за 1988 година во однос на порастот на доходот;

(4) Ќе се укине придонесот од доходот на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија;

(5) Ќе се обезбедат наменски средства во висина од 0,5% од доходот на општественото стопанство за учество на Републиката во финансирањето на проекти за реализација на Програмата на мерки и активности за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија, како и за модернизација на технолошките процеси со кои се обезбедува намалување на потрошувачката на енергија по единица производ.

Ќе се обезбедат и други извори на средства за реализација на Програмата на мерки и активности за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија;

(6) придонесот од доходот на Самоуправната интересна заедница за железнички сообраќај на Македонија ќе се трансформира во наменски средства за финансирање на одржувањето на железничката инфраструктура;

(7) Ќе се намали стапката на зафаќање од доходот за самоуправните интересни заедници за водостопанство за 20% во однос на таа од 1987 година;

(8) трошоците на платниот промет што настануваат при уплатувањето на даноците, таксите и другите приходи на ОПС ќе се плаќаат на товар на тие приходи, со што ќе се намалуваат трошоците на работењето на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници по тие основи.

3. Растоварувањето на стопанството ќе се остварува и со намалување на сопствената и на општата општествена режија, како и со намалување на трошоците на работењето.

(1) активностите за намалување на сопствената и општата општествена режија ќе се спроведуваат со програма стедена со мерки на социјалната политика, со што ќе се обезбедува материјална и социјална сигурност на лицата на кои ќе им престане работниот однос;

(2) организациите на здружениот труд, заедниците за осигурување, банките и другите финансиски организации ќе го преиспитаат бројот на непроизводните работници и ќе утврдат програми за негово оведување на ниво кое обезбедува нормално одвивање на работата;

(3) организациите на здружениот труд ќе ја преиспитаат потребата од постоењето на сегашниот број деловни заедници, здруженија и други асоцијации и ќе предложат значително намалување на нивниот број и на бројот на вработените во нив;

(4) Ќе се преиспита можноста да се намалат премиите за осигурување, разните провизии, членарините и друго, кои стопанството ги издвојува од доходот;

(5) Републиката, општините и самоуправните интересни заедници од општествените дејности ќе ги преиспитаат прописите и самоуправните општи акти со кои се утврдени одделни права на корисниците со цел нивно усогласување со реалните материјални можности и намалување на општата и заедничката потрошувачка, применувајќи селективност во ревиизијата на стекнатите права;

(6) Републиката и општините ќе ја преиспитаат сегашната мрежа на институциите од својата надлежност кои се финансираат по основ на придонеси од доходот и од личните доходи на стопанството или од буџетите на општествено-политичките заедници, ќе ја утврдат оправданоста од постоење на поедини институции, односно нивното финансирање во досегашниот обем и можноста за престанок со работа или намалување на обемот на дејностите, спојување, преминување на самофинансирање или делумно самофинансирање на одделни дејности или институции,

(7) Ќе се преиспита и рационализира бројот и видовите на републичките и општинските органи на управата и на републичките и општинските организации во насока на спојување на одделни сродни комитети, органи, служби и работни тела. Ќе се изврши намалување на бројот на функционерите, раководните работници и вработените во државните органи, односно во стручните служби на државните органи и во органите на општествено-политичките организации. Ќе се преземаат мерки и за намалување на материјалните и други трошоци, како и за рационално користење на средствата;

(8) Ќе се утврди плаќањето на даноците и придонесите за финансирање на општите-општествени и на заедничките потреби да се извршува со единствен налог, а распределбата по одделни корисници (буџети и СИЗ) да се врши според однапред утврденото учество;

(9) Ќе се преиспита оправданоста од постоење на самоуправните интересни заедници чие основање не е задолжително со Уставот и ќе се рационализира мрежата на самоуправните интересни заедници со нивна трансформација, односно со рационализација на нивните стручни служби со основање на заеднички сервис за поголем број заедници и други органи и организации. Ќе се извршат согледувања за групирање на стручните служби соодветно на рационализацијата на мрежата на самоуправните интересни заедници и на таа основа ќе се намали бројот на вработените во нив;

(10) Ќе се ослободат од задолжителна обврска за примање приправници работните заедници во органите на управата и во органите на општествено-политичките заедници, работните заедници во органите на општествено-политичките организации и стручните служби на самоуправните интересни заедници.

4. Задоволувањето на општите општествени и на заедничките потреби ќе се остварува согласно определбите од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на

општествено-политичките заедници и на самоуправниите интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година.

Вкупните изворни приходи за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во 1988 година освен придонесот за Буџетот на Федерацијата и трансферните приходи меѓу одделните заедници ќе растат за 10,0 процентни поени пониско од номиналниот пораст на споредливиот доход во општественото стопанство утврден по периодичните пресметки во 1988 година.

Ќе се донесе закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на ОПЗ и СИЗ за потрошувачката во 1988 година.

1) изворните приходи за финансирање на општите општествени потреби, освен за надоместоците кои имаат карактер на лични примања, ќе растат за 20,0 процентни поени пониско од номиналниот пораст на доходот во општественото стопанство на Републиката;

Корисниците на општествени средства кои се финансираат од буџетите врз строга селективност ќе извршат ревизија на материјалните издатоци, посебните намени и другите расходи и ќе обезбедат рационално и ефикасно користење на средствата;

2) средствата за задоволување на заедничките потреби во општествените дејности, освен надоместоците кои имаат карактер на лични примања и средства за наука, ќе растат за 12 процентни поени пониско од номиналниот пораст на доходот во општественото стопанство на Републиката.

Средствата за наука кои се остваруваат по основ на придонеси од доходот преку Републиката самоуправни интересна заедница за научно-истражувачка дејност, ќе го следат номиналниот пораст на доходот на општественото стопанство, а делот кој се остварува по пат на непосредна слободна размена на трудот, согласно со меѓусебните договори и без ограничување.

Обемот на средствата за надоместоците кои имаат карактер на лични примања ќе растат за 8,0 процентни поени пониско од порастот на доходот на општественото стопанство на Републиката, а валоризацијата на правата по овие основи ќе се усогласува согласно со прописите.

Во Републиката самоуправни интересна заедница за вработување ќе се обезбедат средства по стапка од 0,6% од бруто личниот доход за материјално обезбедување на лицата на кои ќе им престане работниот однос.

Во рамки на утврдениот раст на средствата по одделни дејности во оваа резолуција со селективна политика во самата дејност ќе се утврдат приоритетните задачи и потреби, при што приоритет ќе се даде на обезбедувањето средства на дејностите кои заостануваат во нивото на личните приходи по условно неквалификуван работник во однос на просекот на стопанството;

3) општествено-политичките заедници и самоуправниите интересни заедници ќе водат политика средствата кои се остваруваат по основ на даноци и придонеси од доходот и од личните приходи на општественото стопанство да растат побавно од порастот на вкупните приходи и за сметка на тоа ќе се зголемуваат зафаќањата на даноците од граѓаните;

4) организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование, ученичките и студентските домови, социјалната заштита, високото образование, општествената заштита на децата и организациите на здружениот труд што вршат дејност и заштита на културните блага и од сценско-музичките дејности ќе продолжат со плаќање на придонеси по пониски стапки од просечните, при што ќе се зачува воспоставениот однос во 1987 година.

5) во првото полугодие од 1988 година распределбата на средствата за лични приходи, за заедничка потрошувачка и за определени издатоци ќе се остварува согласно со определбите на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка.

Ќе се пристапи кон натамошно усовршување на решенијата од Општествениот договор во насока на подобрување на мерилата за утврдување на доходот што е резултат на исклучителни погодности и преминување кон посидинечна сложеност на трудот. Личните приходи на избраните и именуваните лица во општествено-политичките заедници и општествено-политичките организации со ограничен повторен избор на функцијата ќе се движат според основите и мерилата што ќе се утврдат во единствен Општествен договор во Републиката, а личните приходи на другите избрани и именуваните лица ќе се уредуваат во рамките на самоуправниите општи акти на работните заедници во органите и организациите. Притоа, ќе се забрза процесот на рационализација на бројот на групациите во самоуправниот спогодување за стекнување и распределба на средства за лични приходи со формирање единствена групација за работните заедници во органите на управата, собранијата на ОПЗ, правосудството, Службата на општественото книговодство и во општествено-политичките организации. За таа цел ќе се спроведе соодветна постапка за трансформирање на самоуправниите спогодби и за неопходното усогласување на законските одредби.

6) Во даночниот систем и даночната политика ќе се извршат натамошни измени и дополнувања со кои ќе се обезбеди јакнење на економската и социјалната функција на даноците, плаќање на даноците според економската сила на обврзаниот и натамошна трансформација на посредните во непосредни даноци со зголемување на даночните зафаќања од имот и приходите од имот, промет на недвижности, доходот од земјоделската дејност, вкупниот приход на граѓаните и со зафаќање на приходите кои досега не се оданочуваа.

Во согласност со договорот за основите на даночниот систем и договорот на основите на даночната политика ќе се изврши усогласување на прописите заради спроведување на заедничката даночна политика со што ќе се обезбеди: волење единствена политика на данокот на промет за производите во Републиката заради што ќе се изврши трансформација на стапката на посебниот општински данок на промет на производи во посебен данок на промет со што ќе се извршат и измени во системот на финансирање на општините и Републиката и ќе се утврдат билансни основи меѓу Републиката и општините: ослободување од даночни обврски за определен период, на средствата од индивидуален сектор и од организациите на здружениот труд кои се здружуваат за развој на земјоделството и малото стопанство; ослободување од плаќање посебен данок на промет на градежните материјали; валоризација на катастарскиот приход од земјоделска дејност и да се утврди систем на автоматска и ажурна ревалоризација, поостро оданочување на необработеното земјоделско земјиште; зафаќање на градската рента и рентата од погодностите во земјоделството; единствен информативен систем за вкупниот промет и остварените приходи на сите даночни обврзници; поголема самостојност, олговорност, вертикално поврзување и техничко опремување на службите за општествени приходи; јакнење на контролата и инспекцискиот надзор во исполнувањето на даночните обврски.

7. Основните задачи на кредитната политика и начинот на нивното спроведување поблиску ќе се определат со одлуката за кредитната политика во Републиката во 1988 година.

Со деловната политика на банките приоритет ќе се даде на обезбедувањето средства за континуирано снабдување со основни суровини, репроматеријали, резервни делови и неопходна опрема, особено на организациите на здружениот труд кои остваруваат неговите девизни ефекти, како и обезбедувањето средства за работно активирање на лицата на кои ќе им престане работниот однос со примена на мерките за економска принуда.

Основните банки во Републиката најдоцна до февруари 1988 година со самоуправни спогодби ќе обезбедат средства и лимит за кредитирање на увозот и преработката на сурова нафта и на издавачката дејност.

Основните банки во Републиката во рамки на своите билансни можности и на селективна основа ќе продолжат со репрограмирање на дел од обврските по користените кредити, со конверзија на краткорочните кредити во долгорочни и со отпис на обврски со цел нормализирање на должничко-доверителските односи на организациите на здружениот труд.

Ќе се согледаат состојбите, резултатите и присутните проблеми во функционирањето на трансформиранот банкарски систем во Републиката и врз таа основа ќе се предложат мерки за разрешување на отворените прашања и присутните проблеми кај банките.

8. Политиката во областа на цените и пазарот ќе се остварува согласно со утврдените насоки на ниво на земјата. Ќе се настојува да се преиспитаат воспоставените релативни односи на цените кај црната и обоената металургија, базно-хемиската индустрија и кај производството на организациите на здружениот труд кои се увозно зависни, заради влијанието од високата цена на електричната енергија и депресијацијата на курсот на динарот и оправданоста за формирање на цените според заедничките елементи во инфраструктурните дејности, особено кај цените на електричната енергија и да се обезбеди единствен тарифен систем на ниво на земјата.

Ќе се припишат заштитни цени на одделни земјоделски производи од интерес за Републиката, особено за јачмен, грав, кромид и компир.

IV. АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДРУГИ ЗАДАЧИ

1. За зголемување на ефикасноста и рационалноста во вршењето на услугите за подобрување на квалитетот на услугите, организацијата на трудот и за натамошна рационализација на организациите на здружениот труд и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, ќе се преземаат следниве мерки и активности:

1) Ќе се создаваат услови и постапно ќе започне реализацијата на новиот концепт на средното образование во учебната 1988/89 година;

2) Ќе се поддржува издавањето на дела од посебен општествен интерес за Републиката, како и заштита на најзначајните и најзаброзените движни и недвижни споменици на културата;

3) организациите на здружениот труд од областа на јавното информирање ќе обезбедат подобрување на квалитетот и содржината на весниците и радиотелевизиската програма, како и намалување на трошоците по единица емитувана програма, односно издален весник;

4) Ќе се обезбеди реализација на утврдената концепција на Програмата за развој на информациониот систем на Републиката за периодот од 1987 до 1990 година;

5) во рамките на расположливите средства за развој на физичката култура, приоритет во развојот ќе имаат масовните спортски активности, особено атлетиката и спортско-рекреативните активности;

6) Ќе се донесат програми за развој на примарната и превентивната здравствена заштита, за врвна здравствена заштита, лекување во домашни услови и дневни болници со разработени мерила и критериуми за конкретно разграничување на потрошувачката, вработувањето и инвестициите во одделни дејности на здравствената заштита;

7) Ќе се направат согледувања за можност за остварување целосна здравствена заштита на населението;

8) со здружување на средства во Републиката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита етапно ќе се остварува изедначување на стандардот на корисниците на здравствена заштита; и

9) Ќе се изврши усогласување на Програмата на мерки и активности за рационализација во општествените дејности и во областа на пензиското и инвалидското осигурување со определбите на ниво на земјата за овие дејности и ќе се интензивира нејзиното остварување.

2. За водење на активна популациона политика во 1988 година ќе се операционализираат мерките утврдени со Резолуцијата и ќе отпочнат активности за нејзина реализација, особено за кодификација на семејното законодавство; донесување на закон за планирање на семејството; предлагање решенија во областа на даночната политика кои ќе го дестимулираат високиот наталитет, решенија за доследно остварување на обврската за задолжително основно образование; измени и дополнувања на прописите и самоуправните општи акти на самоуправните интересни заедници со утврдените цели во Резолуцијата за популационата политика на СРМ, утврдување на мерки и активности во општините со натпросечен наталитет за намалување на наталитетот, а во општините со потпросечен наталитет за остварување на проста репродукција на населението; усогласување на критериумите за остварување на правата сврзани со бројот на членовите на семејството; издвојување средства за поддржување на мерките и активностите за планирање на семејството од соодветните субјекти и мерки за здравствено советување на населението, бесплатна контрацепција и прекин на бременоста по третото дете, развивање на патронажната дејност, особено на село, информирање на населението за планирање на семејството заради менување на репродуктивното однесување на населението.

3. Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ќе создаваат услови за остварување на ефикасна и на организиран начин обезбедена социјална сигурност на работните луѓе и граѓаните.

За оваа цел:

1) Ќе се утврди нивото на социјалниот минимум за егзистенција на семејството. Притоа, ќе се воведат принцип на евиденција на вкупниот приход на домаќинствата како основен субјект на социјалната политика и како информациона основа, што ќе овозможи во зависност од утврдените критериуми, да се вршат определени интервенции во доменот на социјалната политика за семејствата кои имаат приходи под утврдениот социјален минимум;

2) општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници ќе утврдат конкретни програми за обезбедување социјална сигурност на лицата кои ќе се најдат под утврдениот социјален минимум; и

3) Ќе се обезбеди редовно и навремено исплатување на гарантираниот личен доход на работниците.

4. Во станбено-комуналната дејност ќе се создаваат услови за постапно воспоставување на реални економски критериуми заради обезбедување репродукција на станбените и комуналните фондови, пренесување на тежиштето на финансирањето од општествениот на индивидуалниот сектор и за постапно растоварување на стопанството од задолжително издвојување на средства за оваа намена.

За оваа цел:

1) висината на станарината ќе достигне најмалку 2,20% од ревалоризираната прадежна вредност на станот од претходната година со што ќе се овозможи проста репродукција и инвестиционо одржување на станбениот фонд. Ќе се изврши усогласување со елементите на единствената методологија за ревалоризација на станбениот фонд на ниво на Југославија;

2) тековното одржување на општествениот станбен фонд ќе се остварува со лични средства на корисниците на становите;

3) Ќе се предложат измени на намените и начинот на користењето средства кои се издвојуваат од доходот за станбена изградба;

4) издвојувањето средства од чистиот доход на организациите на здружениот труд за заедничка потрошувачка наменети за станбена изградба ќе се врши според програмите за решавање на станбените прашања на работниците. Средствата издвоени по овој основ ќе се користат за отплати на кредити, кредитирање на станбената изградба во индивидуална сопственост, купување станови, а ќе се овозможи нивно користење по периодична пресметка;

5) ќе се обезбеди диференцирано субвенционирање на станарината и на дел од другите трошоци на станувањето. За оваа намена ќе се насочи дел од издвојувањето од доходот за станбена изградба;

6) ќе се реализира определбата за лично учество при добивање општествен стан на користење, а ќе се уредат и прашањата сврзани со сопственоста на станот;

7) ќе се намали основницата за плаќање данок на вкупен приход на граѓаните за време додека трае отплатата на ануитетот за стан кој служи за лични или семејни потреби на граѓанинот, односно ратата за откупен општествен стан;

8) ќе се преиспита висината на комуналните обврски при индивидуалната станбена изградба и ќе се овозможи нивно уплатување во вид на годишни обврски на подолг период;

9) општините со политиката на цени, ќе пристапат кон отстранување на разликите во релативните односи на цените на комуналните услуги заради нивно постапно доведување на ниво на задоволување на простата репродукција; и

10) ќе се обезбедат соодветни инструменти за насочување на градската рента за изградба на комуналната инфраструктура.

5. Ќе продолжи остварувањето на политиката на натамошен порамномерен регионален развој во Републиката со позабрзан развој на стопански недоволно развиените краишта и политиката за поинтензивен развој на селото, посебно во градот.

1) ќе се забрза довршувањето на инвестициите во тек по донесената Самоуправна спогодба со Програма за 1987 година и ќе се интензивира процесот на дисперзија на објектите во овие краишта за што ќе се донесе самоуправна спогодба со Програма за изградба на објекти во стопански недоволно развиените краишта во 1988 година;

2) организациите на здружениот труд ќе бидат ослободени од данок од доход во висина на средствата што ќе ги вложат во дисперзија на објекти во стопански недоволно развиените краишта и во ридско-планинските и пограничните подрачја во СР Македонија;

3) дисперзираните капацитети ќе бидат ослободени од плаќање даноци и придонеси во првите три години по активирањето;

4) за поттикнување на вработување висококлучни и дефицитарни кадри во помалите и помалку развиените општини ќе се обезбедат средства од РФНП за исплата на стимулативен дел на личните доходи и ќе се обезбедува приоритет во решавањето на станбените прашања;

5) ќе продолжи и ќе се интензивира процесот на здружување на трудот и средствата во остварувањето на нови заеднички развојни програми во овие подрачја на Републиката;

6) ќе продолжи политиката за поинтензивен развој на селото, посебно во граничниот појас и определените ридско-планински региони, преку зголемување на стопанска активност и подобрување на условите за живот и работа на работните луѓе и граѓаните; и

7) ќе се пристапи кон реализација на донесената Програма за целосна електрификација на неелектрифицираните села до крајот на тековниот плански период, а во 1988 година ќе се реализира првата етапа од Програмата.

6. Ќе се продолжи со изготвување на просторно-планска и урбанистичка документација, како и со перманентно следење на состојбите на загаденоста на човековата природна средина и ќе се преземат конкретни мерки. Ќе се остваруваат активности за заштита на Преспанското Езеро.

Ќе се изработи и донесе единствена методологија за изработување на просторните и урбанистичките планови, усогласена со Методологијата изработена на ниво на Југославија. Ќе се остваруваат активности за усогласување на Просторниот план на СРМ со Долгорочниот општествен план за развој на СРМ до 2000 година и Долгорочната програма за економска стабилизација. Истовремено, општините кои досега не донеле просторни планови до крајот на 1983 година ќе пристапат кон нивна изработка.

7. СР Македонија ќе се ангажира во реализацијата на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово, а пред сè со поврзување и здружување со организациите од САП Косово, како и со материјална, кадровска, здравствена, технолошка и друга поддршка и со остварување на други цели на развојот.

8. Ќе се продолжи со развојот на сите компоненти на системот на општонародната одбрана, ќе се интензивира остварувањето на Програмата за развој на определените ридско-планински подрачја според потребите на општонародната одбрана и ќе се засилат активностите за поголемо ангажирање на стопанството од Републиката во областа на истражувањата, развојот и производството на средства за вооружување и воена опрема за потребите на оружените сили и за тековно позадинско обезбедување на ЈНА.

9. Ќе се интензивираат активностите за зголемување на непосредното учество на работните луѓе и граѓаните во остварувањето на системот на општествена самозаштита и ќе се создадат услови за поефикасно спротивставување на сите видови непријателско дејствување, спречување на појавите на криминалитетот и отуѓување на општествениот имот.

10. Остварувањето на задачите на развојот во 1988 година бара полна мобилност и ангажираност од работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, органите на општествено-политичките заедници, Службата на општественото книговодство и од други субјекти, со цел поактивно и поодговорно извршување на задачите, како и јакнење на личната и колективна одговорност и контрола во користењето и располагањето со средствата во општествена сопственост и за спроведување на други мерки за попелосно остварување на уставноста и законитоста во општеството и во спроведувањето на утврлената политика.

Ќе се заостри општествената и материјалната одговорност на носителите на самоуправните, јавните и други општествени функции и на сите други носители на задачи за неефикасно извршување или неизвршување на задачите.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3788/1
29 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Илија Глигороски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Петар Карајанов, с. р.

831.

Врз основа на член 376 став 4 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ
ЗА 1988 ГОДИНА

Се прогласува Републичкиот буџет за 1988 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено политичкиот собор, одржани на 29 декември 1987 година.

Бр. 08-3791
29 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Републичкиот буџет за 1988 година се состои од:

I. Вкупно приходи и тоа:	205.246.000.000 дин.
— изворни приходи	146.741.000.000 дин.
— дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата	58.505.000.000 дин.
II. Вкупни расходи од тоа:	205.246.000.000 дин.
— распоредено за утврдени намени	201.271.204.000 дин.
— издвоено за постојна резерва на СР Македонија	2.280.000.000 дин.
— нераспореден дел на приходите (тековна буџетска резерва)	1.694.796.000 дин.

Член 2

Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени се утврдуваат во Билансот на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1988 година и тоа:

Б И Л А Н С

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА
1988 ГОДИНА

Ред. бр.	Кonto	I. ПРИХОДИ	Износ	
			на контото	на групата
1	2	3	4	5
1. НЕПОСРЕДНИ — ИЗВОРНИ ПРИХОДИ				
71 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД НА ОЗТ				
1	710	Данок од доход на ОЗТ	18 500.000.000	18.500.000.000
СЕ ГРУПА 71				18.500.000.000
72 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ				
2	720	Данок од личен доход на работниците	28.500.000.000	
3	721	Данок од личен доход на работните луѓе што самостојно вршат дејности со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните и од самостојно вршење на професионални дејности	50.000.000	
4	723	Данок од личен доход од земјоделска дејност	1 800.000.000	30.350.000.000
СЕ ГРУПА 72				30.350.000.000
73 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА				
5	730	Основен данок на промет	44.910.000.000	
6	731	Посебен републички данок на промет на производи	49 546 000.000	94.456.000.000
СЕ ГРУПА 73				94.456.000.000
75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ				
7	752	Судски такси	1.800.000.000	1.800.000.000
СЕ ГРУПА 75				1.800.000.000

1	2	3	4	5
		77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ		
8	770	Парични казни	1.600.000.000	
9	771	Приходи од органи и организации на ОПЗ	5.000.000	
10	778	Други приходи	30.000.000	1.635.000.000
		СЕ ГРУПА 77		1.635.000.000
		ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ — ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		146.741.000.000
		2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА		
		78 — ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ		
11	782	Дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата	58.505.000.000	58.505.000.000
		СЕ ГРУПА 78		58.505.000.000
		ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА		58.505.000.000
		ВКУПНО ПРИХОДИ (71—78)		205.246.000.000

Ред. бр.	Конто	II. РАСХОДИ (РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ)	Износ	
			на контото	на групата
1	2	3	4	5
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
12	400	Средства за доход на Работните заедници	40.504.481.000	
13	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	624.490.000	
14	401	Средства за материјални трошоци	5.354.790.000	
15	401/1	Средства за општествена исхрана	2.615.193.000	
16	402	Средства за амортизација	1.707.541.000	50.806.495.000
		СЕ ГРУПА 40		50.806.495.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
17	410	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите, раководните работници и делегатите	8.069.134.000	
18	415	Средства за инвестиции за основни средства	5.167.000.000	
19	416	Средства за инвестиции во објекти и опрема на општествениот стандард	1.680.000.000	
20	418	Средства за други потреби за работа на органите на управата	5.400.960.000	20.317.094.000
		СЕ ГРУПА 41		20.317.094.000
		42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА		
21	420	Средства за потребите на народната одбрана	9.952.000.000	9.952.000.000
		СЕ ГРУПА 42		9.952.000.000
		43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА		
22	431	Компензации, регреси и надомести	3.600.000.000	
23	433	Други потреби и интервенции во стопанството	25.269.000.000	
24	435	Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја надвор од територијата на ОПЗ	290.000.000	29.159.000.000
		СЕ ГРУПА 43		29.159.000.000
		44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ		
25	440	Придонес за Буџетите на Федерацијата	68.972.000.000	
26	445	Дополнителни средства за Буџетот на општините	3.447.265.000	72.419.265.000
		СЕ ГРУПА 44		72.419.265.000

1	2	3	4	5
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
27	450	Средства за образование и воспитување	1.219.000.000	
28	451	Средства за наука	91.850.000	
29	452	Средства за култура	217.500.000	
30	454	Средства за социјална и детска заштита	4.897.000.000	
31	456	Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување	941.000.000	
32	457	Средства за пензиско и инвалидско осигурување	1.700.000.000	
33	458	Средства за остварување на основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци	101.000.000	
34	459	Средства за други општествени дејности	50.000.000	9.217.350.000
СЕ ГРУПА 45				9.217.350.000
46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ				
35	461	Средства за општествено-политички и општествени организации	700.000.000	700.000.000
СЕ ГРУПА 46				700.000.000
47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ				
36	470	Издвојување во постојната буџетска резерва	2.280.000.000	2.280.000.000
СЕ ГРУПА 47				2.280.000.000
48 ДРУГИ РАСХОДИ				
37	483	Расходи за обврски од претходната година	200.000.000	
38	488	Други расходи на ОПЗ	10.194.796.000	10.394.796.000
СЕ ГРУПА 48				10.394.796.000
ВКУПНО РАСХОДИ (21—57)				205.246.000.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ**Член 3**

Расходите во износ од 205.246.000.000 динари кои се искажани во основни намени во билансот на

приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1988 година се распоредуваат по носители, корисници и поблиски намени во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1988 година во следниве износи:

РАЗДЕЛ 1 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Позиција	Конто	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	И з н о с	
			на контото	на основната намена
1	2	3	4	5
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
1	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	65.725.000	
2	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.967.000	
3	401	Материјални трошоци	19.000.000	
4	401/1	Општествена исхрана	12.470.000	
5	402	Амортизација	2.700.000	102.862.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
6	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	273.266.000	
7	418	Трошоци на Републичкиот совет за односи со странств и заштита на поредокот	250.000	
8	418	Трошоци за приеми и пречети	6.300.000	
9	418	Трошоци за меѓународна и друга соработка	3.000.000	282.816.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции од 1 до 9)				385.678.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			68.692.000	
За функцијата на органот			316.986.000	
ВКУПНО:			385.678.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 2 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
10	400	Лични доходи на работниците во работната заедница	474.233.000	
11	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	14.490.000	
12	401	Материјални трошоци	220.000.000	
13	401	Материјали за печатницата	35.000.000	
14	401/1	Општествена исхрана	60.900.000	
15	402	Амортизација	90.000.000	894.623.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
16	410	Лични примања на функционерите и на раководните работници	723.679.000	
17	418	Патни и дневни трошоци на делегати, избрани и именува-ни лица	50.000.000	
18	418	Паушали на делегати	53.000.000	
19	418	Трошоци за избори на републичките делегати	1.500.000	
20	418	Трошоци за преведување на јазиците на народностите	120.000	
21	418	Трошоци на надворешни лица што учествуваат во работата на Собранието	4.000.000	
22	418	Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски информатор“	45.000.000	
23	418	Трошоци за одржување на опремата за печатницата и композер системот	10.000.000	
24	418	Трошоци за приеми и пречети	3.700.000	
25	418	Трошоци за меѓународна соработка	12.000.000	902.999.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (Позиции од 10 до 25)				1.797.622.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			488.723.000	
За функцијата на органот			1.308.899.000	
ВКУПНО:			1.797.622.000	
РАЗДЕЛ 3 — СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
26	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	441.000	
27	401	Материјални трошоци	1.800.000	
28	401/1	Општествена исхрана	138.000	
29	402	Амортизација	160.000	2.539.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
30	410	Лични примања на функционерите и на раководните работници	23.940.000	
31	418	Трошоци за приеми и пречети	200.000	24.140.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции од 26 до 31)				26.679.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			441.000	
За функцијата на органот			26.238.000	
ВКУПНО:			26.679.000	
РАЗДЕЛ 4 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА				
ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
32	400	Лични доходи на работниците во работната заедница	364.283.000	
33	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	11.109.000	
34	401	Материјални трошоци	35.000.000	
35	401/1	Општествена исхрана	46.690.000	457.082.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
36	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	763.366.000	
37	416	Учество во откуп и изградба на станови за Македонците од Егејскиот дел на Македонија и за други повратници	40.000.000	
38	418	Материјални трошоци за работа на Републичкиот совет за стопански развој и економска политика	350.000	
39	418	Патни и дневни трошоци	40.000.000	
40	418	Трошоци за приеми и пречеци	27.000.000	870.716.000
		45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
41	450	Учество во Титовиот фонд	2.500.000	
42	454	Помош на повратници од источно-европските земји	40.000.000	42.500.000
		ВКУПНО ГЛАВА 1 (Позиции од 32 до 42)		1.370.298.000
		ГЛАВА 2 — УПРАВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
43	400	Лични доходи на работниците во работната заедница	724.196.000	
44	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	14.352.000	
45	401	Материјални трошоци	40.000.000	
46	401/1	Општествена исхрана	60.320.000	
47	402	Амортизација	800.000.000	1.638.868.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
48	410	Лични доходи на авио-службата	231.500.000	
49	415	Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката	550.000.000	
50	415	Набавка на опрема за органите на управата	250.000.000	
51	415	Набавка на противпожарни апарати и инсталации	200.000.000	
52	418	Патни и дневни трошоци	25.000.000	
53	418	Трошоци за возниот парк	150.000.000	
54	418	Трошоци за авио-службата	400.000.000	1.806.500.000
		ВКУПНО ГЛАВА 2 (Позиции од 43 до 54)		3.445.368.000
		ГЛАВА 3 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
55	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	46.147.000	
56	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.173.000	
57	401	Материјални трошоци	7.000.000	
58	401/1	Општествена исхрана	4.930.000	
59	402	Амортизација	200.000	59.450.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
60	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	42.742.000	
61	418	Трошоци за подготвување на кадри за работа на сојузната управа и во ССНР	15.000.000	
62	418	Трошоци за кадровска евиденција	2.000.000	59.742.000
		ВКУПНО ГЛАВА 3 (Позиции од 55 до 62)		119.192.000
		ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
63	400	Лични доходи на работниците	52.440.000	
64	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.035.000	
65	401	Материјални трошоци	3.200.000	
66	401/1	Општествена исхрана	4.350.000	61.025.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
67	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	18.961.000	18.961.000
		ВКУПНО ГЛАВА 4 (Позиции од 63 до 67)		79.986.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (Позиции од 32 до 67)		5.014.844.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	1.214.735.000	
		За функцијата на органот	3.800.109.000	
		ВКУПНО:	5.014.844.000	
		РАЗДЕЛ 5 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
68	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	101.908.000	
69	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.346.000	
70	401	Материјални трошоци	8.000.000	
71	401/1	Општествена исхрана	9.860.000	
72	402	Амортизација	200.000	122.314.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
73	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	132.540.000	
74	418	Надоместок за користење на работни простории	30.000.000	
75	418	Соработка со уставните судови во земјата	300.000	
76	418	Трошоци на постапката	200.000	163.040.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (Позиции од 68 до 76)		285.354.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	104.254.000	
		За функцијата на органот	181.100.000	
		ВКУПНО:	285.354.000	
		РАЗДЕЛ 6 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
77	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	193.678.000	
78	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	3.726.000	
79	401	Материјални трошоци	66.000.000	
80	401/1	Општествена исхрана	15.660.000	
81	402	Амортизација	120.000.000	399.064.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
82	410	Личен доход на секретарот	13.000.000	
83	418	Надоместок за академиците и за секретарот на Академијата	103.000.000	
84	418	Приеми и пречеци	2.000.000	118.000.000
		45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
85	451	За финансирање на функциите на Академијата	70.000.000	70.000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (Позиции од 77 до 85)		587.064.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	197.404.000	
		За функцијата на органот	389.660.000	
		ВКУПНО:	587.064.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
86	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	438.923.000	
87	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	7.935.000	
88	401	Материјални трошоци	40.000.000	
89	401/1	Општествена исхрана	33.350.000	
90	402	Амортизација	6.614.000	526.822.000
41 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
91	410	Лични доходи на функционерите и на раководните активни воени лица	202.398.000	
92	418	Средства за работа на Републичкиот штаб за цивилна заштита	500.000	202.898.000
42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА				
93	420	Посебни намени	40.000.000	40.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (Позиции од 86 до 93)				769.720.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			446.858.000	
За функцијата на органот			322.862.000	
ВКУПНО:			769.720.000	
РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
94	400	Лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Работната заедница	8.962.000.000	
95	400	Лични доходи и заедничка потрошувачка и материјални трошоци за милицијата во општините	25.386.000.000	
96	401	Материјални трошоци	810.000.000	
97	402	Амортизација	300.000.000	35.458.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
98	410	Лични доходи и заедничка потрошувачка на функционерите и на раководните работници	179.344.000	
99	415	Обврски за реализација на програмата за модернизација на Службата за безбедност за периодот од 1987 до 1990 година	3.000.000.000	
100	415	Државни врски	236.000.000	
101	415	Проширување и адаптација на постојниот работен простор за инсталации со опрема за греење и електрично напојување	10.000.000	
102	416	За станови на работниците во РСВР	260.000.000	
103	418	За назначување и опремување на нови работници во РСВР и во општинските органи за внатрешни работи	120.000.000	
104	418	За посебни намени	1.800.000.000	5.605.344.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
105	450	Трошоци за Центарот за образование на кадри за безбедност и за општествена самозаштита	1.200.000.000	1.200.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (Позиции од 94 до 105)				42.263.344.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			34.348.000.000	
За функцијата на органот			7.915.344.000	
ВКУПНО:			42.263.344.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВО-				
СУДСТВО И УПРАВА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
106	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	139.840.000	
107	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.691.000	
108	401	Материјални трошоци	20.000.000	
109	401/1	Општествена исхрана	11.310.000	
110	402	Амортизација	300.000	174.141.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-				
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
111	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работ-	61.279.000	
		ници		
112	416	Финансирање на Програмата за изградба и опремување на	380.000.000	
		правосудните згради и казнено-поправните установи		
113	418	Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во	6.000.000	
		притвор и во истражен затвор		
114	418	Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во	8.000.000	
		Републиката и надвор од неа и други трошоци		
115	418	Надоместок на трошоците за дежурства на Институтот за	3.500.000	
		судска медицина		
116	418	Советување и семинари	3.000.000	
117	418	Надоместок на судските преведувачи по меѓународната	1.000.000	462.779.000
		правна помош		
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9				636.920.000
(Позиции од 106 до 117)				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			142.531.000	
За функцијата на органот			494.389.000	
ВКУПНО:			636.920.000	
РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
118	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	323.813.000	
119	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	6.141.000	
120	401	Материјални трошоци	35.000.000	
121	401/1	Општествена исхрана	25.810.000	
122	402	Амортизација	5.900.000	396.664.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА-				
МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
123	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работ-	114.890.000	
		ници		
124	418	Надоместок за општествени имоти	50.000	114.940.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10				511.604.000
(Позиции од 118 до 124)				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			329.954.000	
За функцијата на органот			181.650.000	
ВКУПНО:			511.604.000	
РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТО-				
СТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР				
ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТО-				
СТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
125	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	168.857.000	
126	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	3.174.000	
127	401	Материјални трошоци	25.000.000	
128	401/1	Општествена исхрана	13.340.000	
129	402	Амортизација	1.900.000	212.271.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
130	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	80.514.000	
131	418	Трошоци за затоплување	4.000.000	
132	418	Трошоци за лабораториски испитувања на квалитетот на стоките	200.000	
133	418	Општа републичка туристичка пропаганда	3.000.000	87.714.000
		ВКУПНО ГЛАВА 1 (Позиции од 125 до 133)		299.985.000
		ГЛАВА 2 — ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
134	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	28.318.000	
135	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.104.000	
136	401	Материјални трошоци	4.200.000	
137	401/1	Општествена исхрана	4.640.000	
138	402	Амортизација	120.000	38.382.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
139	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	40.052.000	40.052.000
		43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА		
140	433	Учество на Републиката во реализирањето на Програмата за стоковни резерви	1.000.000.000	1.000.000.000
		ВКУПНО ГЛАВА 2 (Позиции од 134 до 140)		1.078.434.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (Позиции од 125 до 140)		1.378.419.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	201.433.000	
		За функцијата на органот	1.176.966.000	
		ВКУПНО:	1.378.419.000	
		РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
141	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	117.815.000	
142	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.898.000	
143	401	Материјални трошоци	20.000.000	
144	401/1	Општествена исхрана	12.180.000	
145	402	Амортизација	130.000	513.023.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
146	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	130.833.000	
147	418	Надоместок за користење на работните простории	50.000.000	180.833.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 141 до 147)		333.856.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	120.713.000	
		За функцијата на органот	213.143.000	
		ВКУПНО:	333.856.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
148	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	203.118.000	
149	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4.347.000	
150	401	Материјални трошоци	34.000.000	
151	401/1	Општествена исхрана	18.270.000	
152	402	Амортизација	374.000	260.109.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
153	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	131.441.000	
154	418	Надоместок за уништување на штетниот дивеч	1.500.000	
155	418	Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација на реката Вардар и пловниот пат Дунав — Егејско Море	700.000	133.641.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (Позиции од 148 до 155)				393.750.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			207.465.000	
За функцијата на органот			186.285.000	
ВКУПНО:			393.750.000	
РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
156	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	90.896.000	
157	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.139.000	
158	401	Материјални трошоци	11.000.000	
159	401/1	Општествена исхрана	8.990.000	
160	402	Амортизација	1.150.000	114.175.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
161	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	102.643.000	
162	413	Трошоци за користење на работни простории	2.000.000	104.643.000
43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОВРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА				
163	433	Учество во трошоците на Аеродромот „Охрид“	35.000.000	35.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (Позиции од 156 до 163)				253.818.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			93.035.000	
За функцијата на органот			160.783.000	
ВКУПНО:			253.818.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА				
ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
164	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	132.498.000	
165	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.691.000	
166	401	Материјални трошоци	11.000.000	
167	401/1	Општествена исхрана	11.310.000	
168	402	Амортизација	300.000	157.799.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
169	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	84.842.000	
170	418	Изработка на просторен план на Македонија — отплата на користен кредит	1.862.000	
171	418	Средства за спроведување на Просторниот план на СРМ и следење на промените на просторот на СРМ	3.000.000	
172	418	Трошоци за геодетски подлоги за селски населби	9.000.000	
173	418	Учество во изработката на урбанистичка документација	15.000.000	
174	418	Измена и дополнување на Просторниот план на Републиката (II фаза)	20.000.000	
175	418	Финансирање на студија и проект на Програмата на син Јадран и следење на загадувањето на Јадранското Море	1.700.000	135.404.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
176	451	За одржување на мерните инструменти на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија	7.600.000	7.600.000
ВКУПНО ГЛАВА 1 (Позиции од 164 до 176)				300.803.000
ГЛАВА 2 — СЕИЗМОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
177	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	55.936.000	
178	401/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.035.000	
179	401	Материјални трошоци	18.000.000	
180	401/1	Општествена исхрана	4.350.000	
181	402	Амортизација	5.000.000	84.321.000
ВКУПНО ГЛАВА 2 (Позиции од 177 до 181)				84.321.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (Позиции од 164 до 181)				385.124.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
За Работната заедница			192.160.000	
За функцијата на органот			192.964.000	
ВКУПНО:			385.124.000	
РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
182	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	90.546.000	
183	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.070.000	
184	401	Материјални трошоци	17.000.000	
185	401/1	Општествена исхрана	8.700.000	
186	402	Амортизација	50.000	118.366.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
187	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	61.382.000	
188	418	Надоместок за користење на работни простории	15.000.000	76.382.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (Позиции од 182 до 188)		194.748.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	92.616.000	
		За функцијата на органот	102.132.000	
		ВКУПНО:	194.748.000	
		РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ТРУД		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
189	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	115.368.000	
190	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.415.000	
191	401	Материјални трошоци	15.000.000	
192	401/1	Општествена исхрана	10.150.000	
193	402	Амортизација	250.000	143.183.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
194	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	70.058.000	70.058.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (Позиции од 189 до 194)		213.241.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	117.783.000	
		За функцијата на органот	95.458.000	
		ВКУПНО:	213.241.000	
		РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
195	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	127.430.000	
196	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.622.000	
197	401	Материјални трошоци	10.000.000	
198	401/1	Општествена исхрана	11.020.000	
199	402	Амортизација	5.000.000	156.072.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
200	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	82.897.000	82.897.000
		45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
201	450	Трошоци за студии и курсеви за странски јазици	15.000.000	
202	450	Награда „25 Мај“	1.500.000	16.500.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (Позиции од 195 до 202)		255.469.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	130.052.000	
		За функцијата на органот	125.417.000	
		ВКУПНО:	255.469.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА				
ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
203	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	55.761.000	
204	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.449.000	
205	401	Материјални трошоци	23.000.000	
206	401/1	Општествена исхрана	6.090.000	
207	402	Амортизација	1.500.000	87.800.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
208	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	46.920.000	46.920.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
209	451	Награда „Гоце Делчев“	500.000	
210	451	Учество во меѓународна соработка во областа на лексикографијата	1.550.000	
211	451	Учество во финансирањето на центарот „Едвард Кардел“	9.000.000	
212	451	Учество во изготвување на повеќетомната историја на македонскиот народ	1.600.000	
213	451	Воведување каталог на податоци на Републиката	1.600.000	14.250.000
ВКУПНО ГЛАВА 1 (Позиции од 203 до 213)				148.970.000
ГЛАВА 2 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
214	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	76.737.000	
215	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.380.000	
216	401	Материјални трошоци	15.000.000	
217	401/1	Општествена исхрана	5.800.000	
218	402	Амортизација	70.000	98.987.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
219	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	30.563.000	
220	418	Трошоци за редовно школување, специјализации и студиски престој на странски граѓани во СРМ	35.000.000	65.563.000
ВКУПНО ГЛАВА 2 (Позиции од 214 до 220)				164.550.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (Позиции од 203 до 220)				313.520.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			135.327.000	
За функцијата на органот			178.193.000	
ВКУПНО:			313.520.000	
РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
221	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	62.928.000	
222	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.518.000	
223	401	Материјални трошоци	5.200.000	
224	401/1	Општествена исхрана	6.380.000	
225	402	Амортизација	60.000	76.086.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
226	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	60.521.000	
227	418	Трошоци за одржување на меморијални музеи	4.700.000	65.221.000
		45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
228	452	Награда „11 Октомври“	15.000.000	
229	452	Награда „Климент Охридски“	7.000.000	
230	452	Партиципација за издавање на „Енциклопедија на Југославија“	73.000.000	
231	452	Финансирање на матичната управна дејност на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата	1.500.000	96.500.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (Позиции од 221 до 231)		237.807.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	64.446.000	
		За функцијата на органот	173.361.000	
		ВКУПНО:	237.807.000	
		РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
232	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	157.145.000	
233	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	3.864.000	
234	401	Материјални трошоци	27.000.000	
235	401/1	Општествена исхрана	16.240.000	
236	402	Амортизација	3.000.000	207.249.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
237	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	79.684.000	
238	418	Надоместок за користење на работните простории	25.000.000	104.684.000
		45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ		
239	454	Средства за реализација на Законот за цивилните инвалиди од војната	239.000.000	
240	454	Средства за реализација на Законот за заштита на семејства чиј хранител е на задолжителна воена служба	207.000.000	
241	454	Финансирање на одделни видови на инвалидска заштита и материјално обезбедување на учесниците од НОВ	4.355.000.000	
242	456	Трошоци за спроведување на Програмата за подобрување на санитарско-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ	60.000.000	
243	456	Трошоци за анализи и суперанализи	2.000.000	
244	456	Болнички трошоци за душевно болни	300.000.000	
245	456	Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заштита	28.000.000	
246	456	Трошоци за здравствена заштита на странците	1.000.000	
247	456	Трошоци за здравствена заштита на учесниците во НОВ	500.000.000	
248	456	Партиципација за спроведување на Програмата за намалување смртноста на доенчињата и малите деца	50.000.000	
249	458	Боречки додаток	1.000.000	
250	458	Учество за уредување и одбележување на индивидуални гробови на загинати борци од НОВ	100.000.000	5.897.000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (Позиции од 232 до 250)		6.208.933.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	161.009.000	
		За функцијата на органот	6.047.924.000	
		ВКУПНО:	6.208.933.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
251	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	266.190.000	
252	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4.830.000	
253	401	Материјални трошоци	18.000.000	
254	401/1	Општествена исхрана	20.300.000	
255	402	Амортизација	400.000	309.720.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
256	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	103.482.000	
257	418	Информативна дејност (издавање билтен)	5.000.000	
258	418	Странска периодика	2.000.000	
259	418	Акции и проекти	2.500.000	112.982.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (Позиции од 251 до 259)				422.702.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			271.020.000	
За функцијата на органот			151.682.000	
ВКУПНО:			422.702.000	
РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
260	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	105.055.000	
261	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.208.000	
262	401	Материјални трошоци	9.000.000	
263	401/1	Општествена исхрана	9.280.000	
264	402	Амортизација	196.000	125.739.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
265	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	60.739.000	
266	418	Трошоци за издавање на билтен	7.000.000	
267	418	Трошоци за престој на странски и домашни новинари	5.000.000	
268	418	Трошоци за приеми на редовни емисии и билтени од Танјуг	8.000.000	
269	418	Трошоци за издавачка дејност	30.000.000	
270	418	Трошоци за одделни радиосемисии и програми за странство	200.000.000	
271	418	Трошоци за информативно-пропагандната и културно забавните дејности во странство	90.000.000	
272	418	Трошоци за издавање на „Македонска ревија“	10.000.000	410.739.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
273	452	Награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин“	1.000.000	1.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (Позиции од 260 до 273)				537.478.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			107.263.000	
За функцијата на органот			430.215.000	
ВКУПНО:			537.478.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
274	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	76.213.000	
275	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.587.000	
276	401	Материјални трошоци	5.900.000	
277	401/1	Општествена исхрана	6.670.000	
278	402	Амортизација	60.900	90.430.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
279	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	67.806.000	67.806.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (Позиции од 274 до 279)				158.236.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			77.800.000	
За функцијата на органот			80.436.000	
ВКУПНО:			158.236.000	
РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
280	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	210.284.000	
281	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4.554.000	
282	401	Материјални трошоци	23.000.000	
283	401/1	Општествена исхрана	19.140.000	
284	402	Амортизација	750.000	257.728.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
285	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	120.826.000	
286	418	Трошоци за советување и семинари	300.000	121.126.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (Позиции од 280 до 286)				378.854.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			214.838.000	
За функцијата на органот			164.016.000	
ВКУПНО:			378.854.000	
РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
287	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	481.050.000	
288	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	14.007.000	
289	401	Материјални трошоци	82.000.000	
290	401/1	Општествена исхрана	58.870.000	635.927.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
291	410	Лични доходи на функционерите и на активните воени лица	726.800.000	726.800.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (Позиции од 287 до 291)				1.362.727.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			495.057.000	
За функцијата на органот			867.670.000	
ВКУПНО:			1.362.727.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
292	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	87.750.000	
293	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.794.000	
294	401	Материјални трошоци	18.000.000	
295	401/1	Општествена исхрана	7.540.000	
296	402	Амортизација	1.500.000	116 584 000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА- МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
297	410	Лични доходи на функционерите и на раководните ра- ботници	53.897.000	53.897.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
298	452	Средства за одделни активности	120.000.000	120.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (Позиции од 292 до 298)				290.481.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			89.544.000	
За функцијата на органот			200.937.000	
ВКУПНО:			290.481.000	
РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
299	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	17.480.000	
300	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	345.000	
301	401	Материјални трошоци	1.500.000	
302	401/1	Општествена исхрана	1.450.000	
303	402	Амортизација	100.000	20.875.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НА- МЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
304	410	Лични доходи на функционерите и на раководните ра- ботници	11.457.000	11.457.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
305	459	Помош на верските заедници	50.000.000	50.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (Позиции од 299 до 305)				82.332.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			17.825.000	
За функцијата на органот			64.507.000	
ВКУПНО:			82.332.000	
РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
306	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	236.155.000	
307	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4.761.000	
308	401	Материјални трошоци	22.000.000	
309	401/1	Општествена исхрана	20.010.000	
310	402	Амортизација	173.900.000	456.826.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
311	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	68.614.000	
312	418	Трошоци за затоплување	12.000.000	
313	418	Трошоци за извршување на премерот	500.000.000	580.614.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (Позиции од 306 до 313)		1.037.440.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	240.916.000	
		За функцијата на органот	796.524.000	
		ВКУПНО:	1.037.440.000	
		РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
314	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	761.429.000	
315	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	14.007.000	
316	401	Материјални трошоци	80.000.000	
317	401/1	Општествена исхрана	58.870.000	
318	402	Амортизација	30.000.000	944.306.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
319	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	21.329.000	
320	418	Трошоци за анкетни испитувања	30.000.000	
321	418	Набавка на ленти и касети за ЛОП	18.000.000	
322	418	Трошоци за одржување на работните простории на подрачните заводи	12.000.000	
323	418	Одржување на електронскиот центар и клима уредите	25.000.000	
324	418	Програма за статистички истражувања од интерес на Републиката	7.000.000	
325	418	Попис на вработените во општествениот сектор	10.000.000	
326	418	Пробен попис на населението	10.000.000	133.329.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (Позиции од 314 до 326)		1.077.635.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	775.436.000	
		За функцијата на органот	302.199.000	
		ВКУПНО:	1.077.635.000	
		РАЗДЕЛ 31 — АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
327	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	284.225.000	
328	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	5.451.000	
329	401	Материјални трошоци	22.000.000	
330	401/1	Општествена исхрана	22.910.000	
331	402	Амортизација	1.800.000	336.386.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
332	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	42.742.000	
333	418	Трошоци за затоплување	24.000.000	
334	418	Заштитно микрофилмување на архивската граѓа	6.000.000	
335	418	Откуп и истражување на архивската граѓа	3.000.000	
336	418	Издавачка дејност	18.000.000	
337	418	Одржување на алармнооигнални уреди	3.000.000	96.742.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (Позиции од 327 до 337)		433.128.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	289.676.000	
		За функцијата на органот	143.452.000	
		ВКУПНО:	433.128.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 32 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
338	400	Лични доходи на работниците	600.788.000	
339	400	Средства за дежурства и работа во државните празници	7.000.000	
340	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	11.868.000	
341	401	Материјални трошоци	30.000.000	
342	401/1	Општествена исхрана	49.880.000	
343	402	Амортизација	100.000.000	799.536.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
344	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	39.423.000	
345	418	Надоместок за метеоролошки набљудувања	20.000.000	
346	418	Хидролошки и метеоролошки мерења	4.000.000	
347	418	Одржување на хидролошките станици и објектот „Солунска глава“	12.000.000	
348	418	Трошоци за испитување на квалитетот на водите и за аерозагадувањето	5.000.000	
349	418	Радиосондажните мерења	60.000.000	
350	418	Одржување на центарот на АОП	15.000.000	155.423.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (Позиции од 338 до 350)				954.959.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			619.656.000	
За функцијата на органот			335.303.000	
ВКУПНО:			954.959.000	
РАЗДЕЛ 33 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
351	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	127.604.000	
352	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	3.726.000	
353	401	Материјални трошоци	12.000.000	
354	401/1	Општествена исхрана	15.660.000	
355	402	Амортизација	1.400.000	160.390.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
356	410	Лични доходи на судиите	200.536.000	
357	418	Трошоци на судии — поротници, сведоци и вешти лица	150.000	200.686.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (Позиции од 351 до 357)				361.076.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			131.330.000	
За функцијата на органот			229.746.000	
ВКУПНО:			361.076.000	
РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
358	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	29.541.000	
359	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	897.000	
360	401	Материјални трошоци	5.000.000	
361	401/1	Општествена исхрана	3.770.000	
362	402	Амортизација	500.000	39.708.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
363	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	57.252.000	
364	418	Трошоци за користење на работните простории	4.000.000	61.252.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (Позиции од 358 до 364)		100.960.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	30.438.000	
		За функцијата на органот	70.522.000	
		ВКУПНО:	100.960.000	
		РАЗДЕЛ 35 — СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
365	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	42.826.000	
366	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.311.000	
367	401	Материјални трошоци	8.100.000	
368	401/1	Општествена исхрана	5.510.000	
369	402	Амортизација	180.000	57.927.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
370	410	Лични доходи на судиите	80.825.000	
371	418	Трошоци и вешти лица	50.000	80.875.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (Позиции од 365 до 371)		138.802.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	44.137.000	
		За функцијата на органот	94.665.000	
		ВКУПНО:	138.802.000	
		РАЗДЕЛ 36 — ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
372	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	39.680.000	
373	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.380.000	
374	401	Материјални трошоци	8.800.000	
375	401/1	Општествена исхрана	5.800.000	
376	402	Амортизација	1.052.000	56.712.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
377	410	Лични доходи на републичкиот јавен обвинител и на замениците	115.315.000	115.315.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (Позиции од 372 до 377)		172.027.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	41.060.000	
		За функцијата на органот	130.967.000	
		ВКУПНО:	172.027.000	
		РАЗДЕЛ 37 — ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
378	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	25.346.000	
379	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	759.000	
380	401	Материјални трошоци	4.500.000	
381	401/1	Општествена исхрана	3.190.000	
382	402	Амортизација	625.000	34.420.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
383	410	Лични доходи на јавниот правобранител и на замениците	46.779.000	46.779.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (Позиции од 375 до 393)		81.199.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	26.105.000	
		За функцијата на органот	55.094.000	
		ВКУПНО:	81.199.000	
		РАЗДЕЛ 38 — ОКРУЖЕН СУД — БИТОЛА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
384	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	131.799.000	
385	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	3.657.000	
386	401	Материјални трошоци	12.600.000	
387	401/1	Општествена исхрана	15.370.000	
388	402	Амортизација	700.000	164.126.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
389	410	Лични доходи на судиите	151.580.000	
390	418	Заедничко заоплување	14.500.000	
391	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица	3.500.000	
392	418	Надоместок за дежурства	2.000.000	171.530.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (Позиции од 384 до 392)		335.656.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	135.456.000	
		За функцијата на органот	200.200.000	
		ВКУПНО:	335.656.000	
		РАЗДЕЛ 39 — ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ		
		ГЛАВА 1 — ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
393	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	319.884.000	
394	400/1	Средства за заедничката потрошувачка	7.659.000	
395	401	Материјални трошоци	32.000.000	
396	401/1	Општествена исхрана	32.190.000	
397	402	Амортизација	6.500.000	398.233.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
398	410	Лични доходи на судиите	329.728.000	
399	418	Трошоци за повремени судии, вешти лица и за спровод на обвинети и осудени лица	15.000.000	
400	418	Надоместок за дежурства	2.000.000	346.728.000
		ВКУПНО ГЛАВА 1 (Позиции од 393 до 400)		744.961.000
		ГЛАВА 2 — УПРАВА ЗА СУДСКАТА ЗГРАДА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
401	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	113.620.000	
402	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.898.000	
403	401	Материјални трошоци	18.000.000	
404	401/1	Општествена исхрана	12.180.000	146.698.000

1	2	3	4	5
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
405	418	Загонување на работните простории	75.000.000	75.000.000
		ВКУПНО ГЛАВА 2 (Позиции од 401 до 405)		221.698.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (Позиции од 393 до 405)		966.659.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	444.061.000	
		За функцијата на органот	522.598.000	
		ВКУПНО:	966.659.000	
		РАЗДЕЛ 40 — ОКРУЖЕН СУД — ШТИП		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
406	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	95.616.000	
407	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.622.000	
408	401	Материјални трошоци	5.500.000	
409	401/1	Општествена исхрана	11.020.000	
410	402	Амортизација	3.800.000	118.558.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
411	410	Лични доходи на судиите	90.948.000	
412	418	Заедничко загонување	16.200.000	
413	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци	4.500.000	
414	418	Надоместок за дежурства	2.000.000	113.648.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (Позиции од 406 до 414)		232.206.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	98.238.000	
		За функцијата на органот	133.968.000	
		ВКУПНО:	232.206.000	
		РАЗДЕЛ 41 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
415	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	90.197.000	
416	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.208.000	
417	401	Материјални трошоци	20.000.000	
418	401/1	Општествена исхрана	9.280.000	
419	402	Амортизација	200.000	121.885.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
420	410	Лични доходи на судиите	61.006.000	
421	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица	560.000	61.566.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (Позиции од 415 до 421)		183.451.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	92.405.000	
		За функцијата на органот	91.046.000	
		ВКУПНО:	183.451.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 42 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
422	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	398.369.000	
423	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	9.936.000	
424	401	Материјални трошоци	89.000.000	
425	401/1	Општествена исхрана	41.760.000	
426	402	Амортизација	1.580.000	540.645.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
427	410	Лични доходи на судиите	310.115.000	
428	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица	4.500.000	314.615.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (Позиции од 422 до 428)				855.260.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			408.305.000	
За функцијата на органот			446.955.000	
ВКУПНО:			855.260.000	
РАЗДЕЛ 43 — ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
429	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	83.729.000	
430	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.070.000	
431	401	Материјални трошоци	41.000.000	
432	401/1	Општествена исхрана	8.700.000	
433	402	Амортизација	3.800.000	139.299.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
434	410	Лични доходи на судиите	63.210.000	
435	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица	1.000.000	64.210.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (Позиции од 429 до 435)				203.509.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			85.799.000	
За функцијата на органот			117.710.000	
ВКУПНО:			203.509.000	
РАЗДЕЛ 44 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — БИТОЛА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
436	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	44.050.000	
437	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.242.000	
438	401	Материјални трошоци	3.200.000	
439	401/1	Општествена исхрана	5.220.000	
440	402	Амортизација	78.000	53.790.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
441	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	62.867.000	
442	418	Надоместок за дежурства	920.000	63.787.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (Позиции од 436 до 442)				117.577.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			45.292.000	
За функцијата на органот			72.285.000	
ВКУПНО:			117.577.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 45 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — СКОПЈЕ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
443	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	82.331.000	
444	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.898.000	
445	401	Материјални трошоци	9.000.000	
446	401/1	Општествена исхрана	12.180.000	
447	402	Амортизација	300.000	106.709.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
448	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	180.932.000	
449	418	Надоместок за дежурства	920.000	181.852.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (Позиции од 443 до 449)				288.561.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			85.229.000	
За функцијата на органот			203.332.000	
ВКУПНО:			288.561.000	
РАЗДЕЛ 46 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — ШТИП				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
450	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	29.541.000	
451	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	897.000	
452	401	Материјални трошоци	4.500.000	
453	401/1	Општествена исхрана	3.770.000	
454	402	Амортизација	500.000	39.208.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
455	410	Лични доходи на обвинителот и на замениците	51.532.000	
456	418	Надоместок за дежурства	920.000	52.452.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (Позиции од 450 до 456)				91.660.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			30.438.000	
За функцијата на органот			61.222.000	
ВКУПНО:			91.660.000	
РАЗДЕЛ 47 — СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
457	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	117.466.000	
458	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.760.000	
459	401	Материјални трошоци	19.000.000	
460	401/1	Општествена исхрана	11.600.000	
461	402	Амортизација	150.000	150.976.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
462	410	Лични доходи на судиите	102.106.000	
463	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица и издавање на билтен	3.600.000	105.706.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (Позиции од 457 до 463)				256.682.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			120.226.000	
За функцијата на органот			136.456.000	
ВКУПНО:			256.682.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 48 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — БИТОЛА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
464	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	71.318.000	
465	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.725.000	
466	401	Материјални трошоци	10.000.000	
467	401/1	Општествена исхрана	7.250.000	
468	402	Амортизација	200.000	90.493.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
469	410	Лични доходи на судиите	45.956.000	
470	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица	800.000	46.756.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (Позиции од 464 до 470)				137.249.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			73.043.000	
За функцијата на органот			64.206.000	
ВКУПНО:			137.249.000	
РАЗДЕЛ 49 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — СКОПЈЕ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
471	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	153.474.000	
472	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4.002.000	
473	401	Материјални трошоци	26.000.000	
474	401/1	Општествена исхрана	16.820.000	
475	402	Амортизација	400.000	200.696.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
476	410	Лични доходи на судиите	156.132.000	
477	418	Трошоци за затоплување	4.000.000	
478	418	Трошоци за повремени судии, сведоци вешти лица	2.400.000	162.532.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (Позиции од 471 до 478)				363.228.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			157.476.000	
За функцијата на органот			205.752.000	
ВКУПНО:			363.228.000	
РАЗДЕЛ 50 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ШТИП				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
479	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	85.302.000	
480	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.794.000	
481	401	Материјални трошоци	11.500.000	
482	401/1	Општествена исхрана	7.540.000	
483	402	Амортизација	1.500.000	107.636.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
484	410	Лични доходи на судиите	51.818.000	
485	418	Трошоци за повремени судии, сведоци и вешти лица	900.000	52.718.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (Позиции од 479 до 485)				160.354.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			87.096.000	
За функцијата на органот			73.258.000	
ВКУПНО:			160.354.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 51 — РЕПУБЛИЧКИ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
486	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	69.745.000	
487	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.932.000	
488	401	Материјални трошоци	5.400.000	
489	401/1	Општествена исхрана	8.120.000	
490	402	Амортизација	90.000	85.287.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
491	410	Лични доходи на судиите	95.448.000	
492	418	Трошоци за затоплување	3.000.000	98.448.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (Позиции од 486 до 492)				183.735.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			71.677.000	
За функцијата на органот			112.058.000	
ВКУПНО:			183.735.000	
РАЗДЕЛ 52 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
493	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	297.335.000	
494	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	4.968.000	
495	401	Материјални трошоци	21.000.000	
496	401/1	Општествена исхрана	20.880.000	
497	402	Амортизација	1.090.000	345.183.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
498	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	50.501.000	
499	418	Трошоци за надворешни соработници	6.000.000	
500	418	Огрев и осветление	4.000.000	60.501.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 (Позиции од 493 до 500)				405.684.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			302.303.000	
За функцијата на органот			103.381.000	
ВКУПНО:			405.684.000	
РАЗДЕЛ 53 — КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ — ИДРИЗОВО				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
501	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	605.892.000	
502	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	9.798.000	
503	401	Материјални трошоци	20.000.000	
504	401/1	Општествена исхрана	41.180.000	
505	402	Амортизација	18.000.000	694.870.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
506	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	9.641.000	
507	418	Надоместок за спровод на осудени лица	3.000.000	
508	418	Посебни материјални трошоци	396.000.000	408.641.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 (Позиции од 501 до 508)				1.103.511.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			615.690.000	
За функцијата на органот			487.821.000	
ВКУПНО:			1.103.511.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 54 — ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ — ТЕТОВО				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
509	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	186.512.000	
510	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.967.000	
511	401	Материјални трошоци	10.000.000	
512	401/1	Општествена исхрана	12.470.000	
513	402	Амортизација	6.600.000	218.549.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
514	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	12.289.000	
515	413	Трошоци за затоплување	18.000.000	
516	418	Набавка на облека	10.000.000	
517	413	Посебни материјални трошоци	68.000.000	108.289.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 (Позиции од 509 до 517)				326.838.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			189.479.000	
За функцијата на органот			137.359.000	
ВКУПНО:			326.838.000	
РАЗДЕЛ 55 — КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД — СТРУГА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
518	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	25.031.000	
519	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	518.000	
520	401	Материјални трошоци	5.000.000	
521	401/1	Општествена исхрана	2.175.000	
522	402	Амортизација	700.000	33.424.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
523	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	11.765.000	
524	418	Трошоци за преење	3.548.000	
525	418	Посебни материјални трошоци	10.000.000	25.313.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 (Позиции од 518 до 525)				58.737.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			25.549.000	
За функцијата на органот			33.188.000	
ВКУПНО:			58.737.000	
РАЗДЕЛ 56 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
526	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	52.265.000	
527	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	1.104.000	
528	401	Материјални трошоци	9.800.000	
529	401/1	Општествена исхрана	4.640.000	
530	402	Амортизација	1.546.000	69.355.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
531	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	29.245.000	
532	418	Финансирање на одделни активности	60.000.000	
533	418	Обезбедување на материјали за радио и телевизиски часови на македонски јазик на нашите иселеници	4.500.000	93.745.000

1	2	3	4	5
		46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ		
534	461	Дотација на списанието „Македонија“	70.000.000	70.000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 56 (Позиции од 526 до 534)		233.100.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	53.369.000	
		За функцијата на органот	179.731.000	
		ВКУПНО:	233.100.000	
		РАЗДЕЛ 57 — РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
535	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	20.277.000	
536	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	759.000	
537	401	Материјални трошоци	5.400.000	
538	401/1	Општествена исхрана	3.190.000	
539	402	Амортизација	600.000	30.226.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
540	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	45.314.000	45.314.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 57 (Позиции од 535 до 540)		75.540.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	21.036.000	
		За функцијата на органот	54.504.000	
		ВКУПНО:	75.540.000	
		РАЗДЕЛ 58 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА МАКЕДОНИЈА		
		40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
541	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	98.973.000	
542	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.622.000	
543	401	Материјални трошоци	50.000.000	
544	401/1	Општествена исхрана	11.020.000	152.615.000
		41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА		
545	410	Лични доходи на функционерите и на именуваните лица	354.766.000	
546	418	Трошоци за jubилејни прослави	4.000.000	
547	418	Трошоци за погранични средби	15.000.000	
548	418	Трошоци за одржување на работните простории	90.000.000	
549	418	Средба на деца бегалци 88	100.000.000	563.766.000
		46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ		
550	461	Финансирање на програмите на општествените организации, друштва, здруженија, сојузи и издавачка дејност	220.000.000	220.000.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 58 (Позиции од 541 до 550)		936.381.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
		За Работната заедница	91.595.000	
		За функцијата на органот	844.786.000	
		ВКУПНО:	936.381.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 59 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗ ЗОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
551	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	61.005.000	
552	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	2.208.000	
553	401	Материјални трошоци	18.000.000	
554	401/1	Општествена исхрана	9.280.000	
555	402	Амортизација	800.000	91.293.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
556	410	Лични доходи на функционерите и раководните работници	107.017.000	
557	418	Ден на младоста	3.200.000	
558	418	Издавачко-информативна дејност	2.100.000	
559	418	Идејно-политичко оспособување и марксистичко образование	4.500.000	
560	418	Истражувачки акции	4.000.000	
561	418	Учество во трошоците на универзитетските конференции на младината	4.500.000	
562	418	Шампионат на знаење Тито-револуција-мир	1.500.000	
563	418	Акции од натпреварувачки карактер	4.500.000	
564	418	Одгледување на традициите од НОВ	1.200.000	
565	418	Меѓународна соработка со младинците од Ташкент	3.000.000	
566	418	МРА „Маврово 48—88“	10.000.000	
567	418	Трошоци за работа на клубот на меѓународното пријателство	4.500.000	
568	418	45-годишнини НОМСМ	2.000.000	
569	418	Трошоци за организирање на младински работни акции	15.000.000	167.017.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 59 (Позиции од 551 до 569)				258.310.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			63.213.000	
За функцијата на органот			195.097.000	
ВКУПНО:			258.310.000	
РАЗДЕЛ 60 — РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
570	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	26.919.000	
571	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	966.000	
572	401	Материјални трошоци	10.000.000	
573	401/1	Општествена исхрана	4.060.000	
574	402	Амортизација	250.000	42.195.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
575	410	Лични доходи на функционерите и на раководните работници	58.162.000	
576	418	Надоместок за користење на работните простории	13.000.000	71.162.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
577	454	Помош на учесниците во НОВ	2.000.000	2.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 60 (Позиции од 570 до 577)				115.357.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			27.885.000	
За функцијата на органот			87.472.000	
ВКУПНО:			115.357.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 61 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ				
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
578	400	Лични доходи на работниците во Работната заедница	12.236.000	
579	400/1	Средства за заедничка потрошувачка	483.000	
580	401	Материјални трошоци	4.500.000	
581	401/1	Општествена исхрана	2.030.000	
582	402	Амортизација	806.000	20.055.000
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
583	410	Лични доходи на функционерите и раководните работници	36.029.000	
584	418	Кџирија надоместок за користење на работни простории	5.760.000	
585	418	Традиционална средба на РВСЈ „Братство Единство“ Влашина	1.300.000	43.089.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 61 (Позиции од 578 до 585)				63.144.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:				
За Работната заедница			12.719.000	
За функцијата на органот			50.425.000	
ВКУПНО:			63.144.000	
РАЗДЕЛ 62 — СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНЗАЦИИ И РЕГРЕСИ				
43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА				
586	431	Компензација на цената на дневните информативно-политички весници и друго	3.000.000.000	
587	431	Регреси во платниот сообраќај	600.000.000	3.600.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 62 (Позиции од 586 до 587)				3.600.000.000
РАЗДЕЛ 63 — ДРУГИ ОБВРСКИ НА РЕПУБЛИКАТА				
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА				
588	415	Учество на Републиката за набавка на опрема за системот на информирање	921.000.000	
589	416	За изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката	1.000.000.000	
590	418	Средства за приправници	45.000.000	
591	418	Трошоци за платен промет	50.000.000	2.016.000.000
42 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА				
592	420	Финансирање на Програмата за општонародна одбрана	9.912.000.000	9.912.000.000
43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА				
593	433	Учество на Републиката во поставување на коаксиално кабловскиот систем	350.000.000	
594	433	Средства за отплата на кредити	4.541.000.000	
595	433	Надоместок на дел од каматите на кредит за определени намени	2.500.000.000	
596	433	Учество на Републиката во покривањето на курсните разлики	4.500.000.000	
597	433	Регреси на камати по селективна програма	4.700.000.000	
598	433	Средства за отстранување на последиците од елементарни непогоди	200.000.000	

1	2	3	4	5
599	433	Учество на Републиката во финансирањето на заштита на езерата	1 000.000.000	
600	433	Учество на Републиката за обезбедување на вода за пиење на населението	2.100.000.000	
601	433	Учество во реконструкцијата на печатницата „Нова Македонија“	3.543.000.000	
602	433	Учество во Фондот на солидарноста со неврзаните земји и земјите во развој	600.000.000	
603	433	Пошумување на голините	200.000.000	
604	435	Средства за премостување на разликите меѓу роковите за упис на заеми и пласманот на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	90.000.000	
605	435	Учество на Републиката во поттикнување на развојот на ридско-планински и погранични подрачја на покомпактно заостанатите краишта во поразвиените општини	200.000.000	24.524.000.000
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ				
606	457	Средства за извршување на обврските на Републиката за посебни додатоци кон пензиите, како и за обврските по основ на пензиско-инвалидското осигурување утврдени со закон	1.700.000.000	1.700.000.000
46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ				
Дотација на весници и списанија				
607	461	„Просветена жена“	90.000.000	
608	461	„Студентски збор“	120.000.000	
609	461	„Млад борец“	120.000.000	
610	461	„Остен“	80.000.000	410.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 63 (Позиции од 588 до 610)				38.562.000.000
РАЗДЕЛ 64 — СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ				
611	440	Придонес за Буџетот на Федерацијата	68 972.000.000	68.972.000.000
Дополнителни средства за општи потреби на општините				
612	445	Берово	226.058.000	
613	445	Брод Македонски	309.831.000	
614	445	Валандово	95.630.000	
615	445	Виница Македонска	108.574.000	
616	445	Гостивар	316.713.000	
617	445	Дебар	380.365.000	
618	445	Делчево	52.117.000	
619	445	Демир Хисар	368.209.000	
620	445	Кратово	271.239.000	
621	445	Крива Паланка	511.275.000	
622	445	Крушево	317.603.000	
623	445	Пробиштип	58.957.000	
624	445	Радовиш	220.535.000	
625	445	Свети Николе	210.159.000	3.447.265.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 64 (Позиции од 611 до 625)				72.419.265.000
РАЗДЕЛ 65 — СРЕДСТВА ЗА РЕЗЕРВИТЕ				
47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ				
626	470	Издвојување во постојаната резерва на Републиката	2.280.000.000	2.280.000.000
48 — ДРУГИ РАСХОДИ				
627	483	Обврски од минатите години	200.000.000	
628	483	Тековна буџетска резерва	1.694.796.000	
629	488/1	Средства за усогласување на личните доходи согласно со општествените доходи на вработените	8.500.000.000	10.394.796.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 65 (Позиции од 626 до 629)				12.674.796.000

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 4

Републичкиот буџет за 1988 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

832.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1988 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 декември 1987 година.

Бр. 08-3792.

29 декември 1987 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулинет Старова, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ
ЗА 1988 ГОДИНА****Член 1**

Републичкиот буџет за 1988 година (во натамошниот текст Буџет) се извршува според одредбите на овој закон.

Член 2

Републичките органи и републичките организации (во натамошниот текст републички органи), како и други корисници на средствата на Буџетот се должни средствата утврдени во Буџетот да ги користат раководејќи се од начелото на рационалност и штедење.

Член 3

Во средствата на Постојната резерва на Социјалистичка Република Македонија се издвојува 1,5% од остварените приходи на Буџетот за 1988 година намалени за износот на придонесот за намиравање на потребите на Федерацијата.

Член 4

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија (во натамошниот текст Извршен совет) одлучува за употребата на средствата од Постојната резерва на Социјалистичка Република Македонија и за давање кредити за исплатување на пристигнати обврски на општините поради нерамномерен прилив на приходите до 50% од слободните средства, а најмногу до 50.000.000 динари по поединечни барања.

Член 5

Средствата на Буџетот распоредени за работа на републичките органи се користат и тоа:

1) средствата што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница (средства за лични доходи и средства за заедничка потрошувачка) врз основа на финансискиот план; и

2) средствата за материјални трошоци и посебни намени — врз основа на планот за средствата за работа на органот на управата, односно програмата.

Ако средствата за одделна посебна намена изнесуваат над 20.000.000 динари, тие се користат врз основа на одлука на Извршниот совет, доколку за користењето на овие средства не одлучува колегијално тело формирано од Собранието на СР Македонија или Извршниот совет

За користењето на средствата за посебни намени во колегијалните органи на управата одлучува колегијалниот орган.

За користењето на средствата утврдени за извршување на задачи кои непосредно не ги извршува републичкиот орган договорот со непосредниот корисник го склучува функционерот што раководи со републичкиот орган.

Со одлуката од став 2 на овој член се утврдува особено висината на средствата за поблиските намени и начинот на користење на средствата од крајниот корисник. Одлуката ја извршува функционерот што раководи со републичкиот орган.

Член 6

Средствата во Буџетот за заедничка потрошувачка се пренесуваат во Фондот за заедничка потрошувачка на републичкиот орган.

Член 7

Измената на распоредот на средствата за посебни намени во Буџетот ја врши Извршниот совет, а за средствата за посебни намени на Собранието на СР Македонија, односно Претседателството на СР Македонија — комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СР Македонија, односно тело што ќе го овласти Претседателството на СР Македонија.

Член 8

Од средствата за амортизација предвидени во Раздел 4 глава 2 позиција 47 се користи износ до 50% за набавка на опрема на републичките органи, врз основа на одлука на комисија што ја формира Извршниот совет.

Член 9

За користењето на средствата предвидени во Раздел 9 позиција 112 — финансирање на Програмата за изградба и опремување на правосудните згради и казнено-поправните установи, Републичкиот секретаријат за правосудство и управа изготвува полуголишни извештаи за Извршниот совет.

Член 10

Средствата за здравствена заштита предвидени во Раздел 21 позиција 247 — Трошоци за здравствена заштита на учесниците во НОВ, се користат во согласност со Законот за здравствената заштита.

Член 11

Средствата во Раздел 23 позиција 270 — Трошоци за одделни радиоемисии и програми за странство се користат според одлука на Извршниот совет како учество на Републиката во висина до 50% од тие трошоци.

Член 12

Средствата во Раздел 62 позиција 586 — Компензација на цената на дневните информативно-политички весници и друго, се користат врз основа на одлука на Извршниот совет.

Член 13

Средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката во Раздел 63 позиција 589 по корисници и намени ги распоредува Извршниот совет.

Член 14

Средствата за приправници во Раздел 63 позиција 590 ги извршува Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 15

Средствата во Раздел 63 позиција 594 се користат и за отплата на кредити за набавка на опрема според програмата за општонародна одбрана и за општествена самозаштита.

Член 16

Средствата предвидени во Раздел 63 позиција 600 се користат според одлука на Извршниот совет како учество на Републиката во висина до 50% од средствата што ги обезбедува општината.

Член 17

Средствата за извршување на обврските на Републиката за посебен додаток кон пензиите, како и за обврските по основ на пензиското и инвалидското

осигурување утврдени со закон во Раздел 63 позиција 606 се преведуваат на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 18

Средствата предвидени во Раздел 64 — Средства за финансирање на други општествено-политички заедници, позиции од 612 до 625 им се ставаат на располагање на општините во еднакви месечни износи по истекот на месецот и во зависност од висината на наплатата на приходите од населението.

Дополнителните средства на општините, се компензираат за износот на одобрените позајмици од постојаната резерва кои пристигнуваат за враќање во текот на 1988 година.

Член 19

Средствата предвидени во Раздел 65 позиција 629 — Средства за усогласување на личните доходи согласно со општествените договори на вработените во Републичката управа, се користат врз основа на Одлука на Извршниот совет.

Член 20

Средствата предвидени во разделите 63, 64 и 65 ги извршува Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 21

Приходите што ќе ги остварат републичките органи од вршењето на услуги, намалени за материјалните расходи направени за остварување на тие приходи, се уплатуваат во Буџетот, најмалку еднаш во три месеци по поднесувањето на периодичната пресметка, освен приходите што ќе ги остварат Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Казнено-поправниот дом — Идризово, Воспитно-поправниот дом — Тетово, Казнено-поправниот дом од отворен вид — Струга, Републичкиот хидрометеоролошки завод, Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка, Матицата на иселениците од Македонија, Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот и Републичкиот завод за статистика.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот секретаријат за внатрешни работи ги користи за набавка на опрема и за други потреби од Програмата за модернизација на Службата за внатрешни работи од надлежност на Републиката.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот хидрометеоролошки завод ги користи за набавка на опрема според Програмата за развој на хидрометеоролошки работи од општ интерес за Републиката.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот завод за статистика ќе се користат во функција на остварување на Програмата за развој на Републичкиот завод за статистика.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот завод за меѓународно научно-техничка соработка се користат како учество на Републиката за изградба и опремување на објекти и за издавање на учебници за потребите на насоченото образование.

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќај ги користи за реализација на Програмата за опремување на Заводот.

За отстапението приходи републичките органи од став 1 на овој член поднесуваат тримесечни извештаи до Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 22

Кога приходите што со својата дејност ги остваруваат републичките органи, како и другите приходи што му припаѓаат на Буџетот, се погрешно наплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а ако такви приходи нема на товар на другите приходи на Буџетот.

Решение за враќање на приходите од став 1 на овој член донесува републичкиот секретар за финансии.

Член 23

Кога средствата на Буџетот погрешно се уплатат или исплатат во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе исплатениот износ се враќа во Буџетот.

Решение за враќање на средствата од став 1 на овој член донесува републичкиот секретар за финансии, ако со закон не е определено поинаку.

Член 24

Средствата од Буџетот за материјални трошоци и посебни намени што не се потрошени, се враќаат во Буџетот најдоцна до 15 јануари 1989 година, доколку со закон или со друг акт на Собранието на Социјалистичка Република не е определено поинаку.

Член 25

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декември 1988 година.

По исклучок од став 1 на овој член, обврските по основ на придонесот на Буџетот на Федерацијата може да се извршуваат до 31 јануари 1989 година.

За намиривање на обврските од став 2 на овој член се користат приходите што се наплатуваат до крајот на јануари 1989 година.

Член 26

Од средствата за амортизација на објектите на републичките органи утврдени во Буџетот, 80% се користат за намената од член 13 на овој закон, доколку со закон не е определено поинаку.

Член 27

Кога при контролата се утврди дека организацијата на здружениот труд што врши превоз на патници во јавниот сообраќај врз основа на неточна документација наплатила од Буџетот средства на име надоместок за повластици за групни патувања на деца и младинци, така наплатените средства ги враќа во Буџетот заедно со каматата по стапка во висина на есконтната стапка на Народната банка на Југославија. Каматата се пресметува од денот на наплатувањето на средствата до денот на нивното враќање.

Член 28

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

833.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

Се прогласуваат измените на Републичкиот буџет за 1987 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор одржани на 29 декември 1987 година.

Бр. 08-3793

29 декември 1987 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ИЗМЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ број 45/86, 28/87 и 37/87), во член 1 став 1 износот „95.693.000.000“ се заменува со износот „105.248.000.000“, во точка 1) износот „76.087.000.000“ се заменува со износот „85.642.000.000“.

Во став 2 алинеја 1 износот „94.983.000.000“ се заменува со износот „103.588.000.000“, во алинеја 2 износот „160.000.000“ се заменува со износот „660.000.000“ и во алинеја 3 износот „550.000.000“ се заменува со износот „1.000.000.000“.

Член 2

Во член 2 — Биланс на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1987 година, во оддел I Приходи во точка 1. Непосредни изворни приходи, група 71 — Приходи од даноци од доход на ОЗТ, во контото 710 Данок од доход на ОЗТ на двете места и во ставката сè група 71, износот „11.000.000.000“ се заменува со износот „11.600.000.000“; во групата 72 — Приходи од даноци од личните доходи, во контото 720 — Данок од личен доход на работниците износот на контото „13.501.330.000“ се заменува со износот „17.500.000.000“; износот на групата „14.138.330.000“ и во ставката сè група 72, износот „14.138.330.000“ се заменува со износот „18.137.000.000“ во групата 73 — Приходи од даноци на промет на производи и услуги и од даноци на промет на недвижности и права, во контото 731 — Посебен републички данок на производи износот на контото „20.858.155.000“ се заменува со износот „22.300.000.000“ износот на групата „46.558.155.000“ и во ставката сè група 73 износот „46.558.155.000“ се заменува со износот „48.000.000.000“; во групата 77 — Приходи од посебни прописи, приходи од органи и организации на ОПЗ, приходи по основ на инвестиции во стопанството и други приходи, во контото — 778 — Други приходи износот на контото „2.485.515.000“ се заменува со износот „6.000.000.000“ износот на групата „3.390.515.000“ и во ставката сè група 77, износот „3.390.515.000“ се заменува со „6.905.000.000“, во ставката вкупно непосредни изворни приходи износот „76.087.000.000“ се заменува со износот „85.642.000.000“, во ставката Вкупно приходи (од 71 до 78) износот „95.693.000.000“ се заменува со износот „105.248.000.000“.

Во оддел II Расходи (распоред на приходите) група 40 — Средства за работа на органите на управата, во контото 400 — Средства за доход на работните заедници, износот на контото „26.190.670.000“ се заменува со износот „27.133.630.000“, износот на групата „27.991.664.000“ и во ставката сè, група 40, износот „27.991.664.000“ се заменува со износот „28.934.664.000“. Во групата 43 — Средствата за поттикнување на развојот за интервенции во стопанството и поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, во контото 431 — Компензации, регреси и надоместоци износот на контото „3.526.000.000“ се заменува со износот „3.988.000.000“, во контото 433 — Други потреби и интервенции во стопанството износот на контото „5.998.800.000“ се заменува со износот „8.801.800.000“, износот на групата „10.200.800.000“ и во ставката сè група 43, износот „10.200.800.000“ се заменува со износот „12.806.000.000“ во групата 44 — Пренесени средства на други ОПЗ, во контото 440 — Придонес за Буџетот на Федерацијата износот на контото „29.699.000.000“ се заменува со износот „33.899.000.000“, износот на групата „31.461.000.000“, и во ставката сè група 44 износот „31.461.000.000“ се заменува со износот „35.661.000.000“, во групата 47 — Издвојување на средствата на резервите во контото 470 — Издвојување во постојаната буџетска резерва, износот „160.000.000“ на двете места се заменува со

износот „660.000.000“ во групата 48 — Други расходи, во контото 488 — Други расходи на ОПЗ износот на контото „550.000.000“ се заменува со износот „1.197.000.000“, износот на групата „570.000.000“ и во ставката сè група 48, износот „570.000.000“ се заменува со износот „1.217.000.000“, во ставката Вкупно расходи (од 12 до 39) износот „95.693.000.000“ се заменува со износот „105.248.000.000“.

Член 3

Во член 3 износот „95.693.000.000“ се заменува со износот „105.248.000.000“.

1. Во Раздел 62 — Средства за компензации и регреси, позиција 540, konto 431 — Компензации на цената на дневните информативно-политички весници и друго износот „1.658.000.000“ се заменува со износот „2.000.000.000“, позиција 541, konto 431 — Регреси во патниот сообраќај износот на контото „268.000.000“ се заменува со износот „388.000.000“, износот на основната намена „1.926.000.000“, се заменува со износот „2.388.000.000“ и во ставката Вкупно, раздел 62 (позиции од 540 до 541), износот „1.926.000.000“ се заменува со износот „2.388.000.000“.

2. Во Раздел 63 — Други обврски на Републиката, позиција 542, konto 400 — Средства за спроведување на Општествениот договор за стекнување на доходот на работните заедници и за усогласување на личните доходи на функционерите и на раководните работници износот на двете места „5.580.875.000“ се заменува со износот „6.523.875.000“ позиција 555, konto 433 — Учество во изградба на Аеродромот — Скопје, износот „201.800.000“ се заменува со износот „304.800.000“, позицијата 556, konto 433 — Надоместок на дел од каматата на кредити за определени намени за периодот од 1981 до 1985 година износот „1.300.000.000“ се заменува со износот „700.000.000“, по позицијата 556, се додава нова позиција 556-a konto 433 — За пошумување на голините во износ од „100.000.000“, позиција 557, konto 433 — Учество на Републиката во покривањето на курсните разлики износот „2.000.000.000“ се заменува со износот „3.600.000.000“ позиција 558, konto 433 — Регрес на дел од трошоците по основ на камати на кредитите за намените во рамките на селективната програма во земјоделството износот „1.600.000.000“ се заменува со износот „3.200.000.000“ износот на основната намена „7.530.800.000“ се заменува со износот „10.333.800.000“ во ставката Вкупно, раздел 63 (позиции од 542 до 571), износот на основната намена „23.757.585.000“ се заменува со износот „27.503.585.000“.

3. Во Раздел 64 — Средства за финансирање на други општествено-политички заедници, позиција 572; konto 440 — Придонес за Буџетот на Федерацијата износот на двете места „29.699.000.000“ се заменува со износот „33.899.000.000“ и во ставката Вкупно, раздел 64 (позиции од 572 до 585) износот „31.461.000.000“ се заменува со износот „35.661.000.000“.

4. Во Раздел 65 — Средствата за резервите, позиција 586, konto 470 — Издвојување во постојаната резерва на Републиката износот „160.000.000“ на двете места се заменува со износот „660.000.000“; позиција 588, konto 488 — Тековна буџетска резерва износот на контото „550.000.000“ се заменува со износот „1.197.000.000“, износот на основната намена „570.000.000“ се заменува со износот „1.217.000.000“ и во ставката Вкупно, раздел 65 (позиции од 586 до 588), износот „730.000.000“ се заменува со износот „1.877.000.000“.

Член 4

Овие измени влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

834.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 декември 1987 година.

Бр. 08-3794
29 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р **Вулнет Старова, с. р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ број 45/86), во член 3 стапката „0,5%“ се заменува со стапката „1,26“.

Член 2

Во член 27 став 2 зборовите: „31 јануари“ се заменуваат со зборовите: „20 февруари“.
Во став 3 зборот „јануари“ се заменува со зборот „февруари“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

835.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Управата за општествени приходи во Кавадарци, донесен со референдум одржан на 5 март 1985 година, во времето на неговото важење не бил во согласност со Уставот и законот.

Оваа одлука има правно дејство како одлука со која се укинува самоуправен општ акт.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Управата за општествени приходи во Кавадарци, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У бр. 76/87 од 30 септември 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 од оваа одлука,

затоа што пред донесувањето на оспорениот акт не е одржана претходна расправа, и затоа што работниот стаж има доминантно влијание при распределбата на станови.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот правилник се определени условите, основите и мерилата за доделување на станови и станбени кредити, како и постапката и начинот за доделување на станови и дека пред неговото донесување не е организирана претходна расправа.

Понатаму, Судот утврди дека во член 21 од Правилникот, е извршено вреднување на работниот стаж, при што за секоја година пензиски стаж се добиваат по 1 бод, што значи за 40 години пензиски стаж можат да се добијат 40 бода, а за станбена состојба можат да се добијат најмногу 15 бода, со што работниот стаж има доминантно влијание при распределбата на станови.

Во текот на постапката Судот утврди дека оспорениот правилник престанал да важи со донесување на нов правилник на 16 октомври 1987 година но, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, Судот може да ја оценува неговата уставност и законитост.

Согласно член 462 став 2 од Законот за здружениот труд, за сите прапања за кои се донесуваат одлуки со лично изјаснување на работниците мора да се обезбеди претходно расправање.

Со оглед на тоа што за оспорениот правилник кој се донесува со лично изјаснување не е обезбедено претходно расправање, Судот утврди дека оспорениот правилник е во спротивност со означената законска одредба.

Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 27/86) работниците во основната организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, водејќи притоа сметка со утврдените основи и мерила да не се повредуваат правата на работниците засновани на уставните и законските одредби и, со кои пред се, ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во користењето на средствата за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај работниот стаж а не станбената состојба има доминантно влијание при распределбата на станови, Судот утврди дека член 21 од Правилникот не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 76/87
29 декември 1987 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев, с. р.**

836.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 26 ноември 1987 година, донесе

О Д Л У К А.

1. СЕ УКИНУВА точка III алинеја 2 од Решението бр. 08-470/1 за давање согласност на Одлуката за утврдување на комуналните услуги на Работната организација „Водовод и канализација“ во Прилеп, донесена од Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп на 20 февруари 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Службен гласник на општина Прилеп, и во означената организација.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 80/87 од 20 мај 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што пред Судот основано се постави прашањето за спротивноста на оспореното решение со член 2 и 4 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/84) и за неговата согласност со член 2 и 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85).

4. На јавната расправа Судот утврди дека на 28 ноември 1986 година Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Водовод и канализација“ во Прилеп донел Одлука за утврдување на цените на комуналните услуги бр. 0802-1381/1-2, во која утврдил дел од средствата што се наплатуваат преку цената на водата да се наменат за одржување на фекална и дождовна канализација и за јавни сообраќајни површини.

Оваа одлука била доставена до Извршниот совет за добивање согласност на цените. Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп на 20 февруари 1987 година донел Решение за давање согласност на Одлуката, при што во точката III од ова решение, се задолжува Основната организација „Водовод и канализација“ средствата што се наплатуваат преку цената на водата покрај намената утврдена во одлуката на Работната организација да се употребат и за фондот за водостопанство.

5. Според член 2 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/84) работниците во основните организации на здружен труд самостојно во односи на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност, со работниците во другите основни организации и во другите самоуправни организации и заедници ги формираат цените на своите производи и услуги според условите на пазарот. Согласно член 4 од овој закон и член 2 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85) надлежните органи на Републиката, односно општината вршат општествена контрола на цените со превземање на мерки на економска политика со кои се влијае врз односите на понудата и побарувачката на пазарот.

Според член 6 од Републичкиот закон, Извршниот совет на Републиката односно општината кога се работи за производи и услуги од интерес за Републиката, односно за општината, согласно член 19 од Сојузниот закон како мерки на непосредна контрола на цените може да ги пропише, определување на повисоки цени односно највисоко ниво на цени, начинот на формирање на цените, давање согласност на цените односно тарифа и друго.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп при давање на согласност на Одлуката на цените утврдил нов начин на распоредување на средствата што се остварува преку цената на водата за која дал согласност, Судот оцени дека Извршниот совет ги пречекорил своите овластувања и утврди дека точка III алинеја 2 од оспореното решение е во спротивност односно не е во согласност со наведените законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 80/87

26 ноември 1987 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Фиданчо Стоев**, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд е покрената постапка за поништување на изгубени чекови од страна на предлагачот Драган Јаковлевски од Скопје, ул. „Нобелова“ бр. 19-б, издадени од Љубљанска банка Основна банка — Скопје, како и за поништување на изгубена тековна карта. Тековната карта е со број 40100-620-21-840-8071-6354/56, а изгубените чекови се со број 1979061, 1979062, 1979063, 1979064, 1979065, 1979066, 1979067, 1979068, 1979069 и 1979070.

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат овие чекови, како и тековната карта или знае нешто за нив истите да ги достави до судот или да го известат судот во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, погоре цитираните чекови ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, ВПП бр. 267/87. (2)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за долг по тужбата на тужителот Туник Предраг од Скопје, ул. „Петар Ацев“ бр. 25, против тужените Дамјановски Атанас и Ленче, двајцата од Скопје, сега со непознатата адреса на живеење во Германија. Вредност на спорот 101.000 динари.

Се известуваат тужените да се јават во судот во рок од 60 дена и да достават овоја адреса на живеење.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VIII П. бр. 3036/87. (182)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува Алимовска Несибе, со последно живеалиште во с. Доленци — Битолско, која наводно умрела на 10. IV. 1979 година, да се јави на овој суд во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Истовремено, судот го повикува секој друг кој нешто знае за нејзиниот живот да го известат судот.

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 473/87 (186)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на сопственост и предавање во владение по тужбата на тужителите Ирфан, Луан, Букурија, Фатмира, Букурија, Лулзими и Зенепе, сите Шарку, од Дебар, против тужениот Аме Али Даут од Дебар, кој се наоѓа во странство со непознатата адреса.

Се повикува тужениот Аме Али Даут да се јави во рок од 30 дена лично во судот, или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му одреди законски застапник кој ќе го застапува по заведениот спор во смисла на член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Дебар, П. бр. 227/87. (185)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за развод на брак по тужбата на Добривоје Серафимов од Кочани, против тужената Барка Реџепова родена Алијова, од Ваница.

Бидејќи тужената Барка Реџепова е со непознатата адреса, се повикува да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе и постави времен застапник.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 17/87. (187)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица е покрената постапка за дел од заеднички стекнат имот, по тужбата на тужителката Коцева Цвета од Скопје, против тужениот Коцев Горѓи од с. Владевици, СО Струмица, сега на привремена работа во СР Германија. Вредност на спорот 280.000 динари.

За привремен застапник на тужениот му се назначува Аљокова Лидија, судски приправник, на работа во Општинскиот суд во Струмица. Истата ќе го застапува Коцев Горѓи се додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 1345/83.
(183)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот РО ШИК „Јелак“, ООЗТ Лешница од Тетово, против тужениот Неџби Есат од с. Групчин, сега со непознатата адреса во Италија.

Се повикува тужениот Неџби Есат од с. Групчин, сега со непознатата адреса во Италија, да се јави во рок од 30 дена пред овој суд, да достави своја адреса или, пак, постави полномошник. Во спротивно по истекот на овој рок, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1466/87.
(184)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот шестоаголен печат под назив: „РО за градски сообраќај „Скопје“ — Скопје, Билетара 16“ се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Општинска геодетска управа — Кичево“ се огласува за неважен.

Загубениот четвртаст печат под назив: РО „Југошпед“ н. сол. о. ООУР Здружених филијала — филијала Гевгелија, Гевгелија — број 3“ се огласува за неважен.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Потврда бр. 308491 за депонирани 70.000 динари, издадена од „Компас“ — Вршац на име Рамадан Азировски, Скопје (6538)

Потврда бр. 308494 за депонирани 10.000 динари, издадена од „Компас“ — Вршац на име Демуш Мемедовски, Скопје. (6539)

Свидетелство за положен завршен испит и свидетелство за IV година издадени од ММУЦ „Панче Арсовски“ — Скопје на име Гоце Стојаноски од Скопје. (5909)

Работна книшка на име Цемаил Беќири, Гости-вар. (6552)

Работна книшка на име Ружа Јовановска, Куманово. (6558)

Работна книшка на име Билјана Рафтоска, Струга. (6561)

Работна книшка на име Тодор Василев, Вина-ца. (6572)

Работна книшка на име Бајрам Сала, Тетово. (6586)

Воена книшка на име Милко Цуровски, с. Жилче, Тетово. (6604)

Работна книшка на име Шемсије Сали, Тетово. (6609)

Возачка дозвола бр. 8508, издадена од СВР — Гостивар на име Абдураман Исени, с. Форино, Гостивар. (6614)

Тековна сметка бр. 80710-15-50-02961-9 и загубените чекови од бр. 1039045 до 1039050, издадени од Југобанка — Скопје на име Зорица Димовска, Скопје. (6620)

Возачка дозвола на име Васил Караманчев, ул. „Беласица“ бр. 20, Валандово (6396)

Работна книшка на име Стојанчо Алексов, Кочани. (6406)

Работна книшка на име Целадин Зејнулоски, Охрид. (6418)

Работна книшка на име Абдула Ремзаи, Охрид. (6421)

Работна книшка на име Драган Стаменовски, Тетово. (6421)

Возачка дозвола, „Ц“ категорија на име Манаско Наутов, с. Карабинци Штип. (6426)

Работна книшка на име Роза Гелевска, Куманово. (6430)

Работна книшка на име Цвета Наумоска, Охрид. (6450)

Работна книшка на име Авдиљатиф Лимани, Тетово. (6450)

Воена книшка, издадена од ОНО — Винаца на име Атанасовски Горѓи Киро, с. Градец, Винаца. (6480)

Работна книшка на име Роберт Падован, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3/3, Тетово. (6480)

Воена книшка на име Неџбедин Мемедов, Делчево. (6485)

Работна книшка на име Марјан Стојчевски, Куманово. (6493)

Работна книшка на име Биљана Трајкоска, Струга. (6494)

Работна книшка на име Иљази Али, Тетово. (6503)

Работна книшка на име Манаско Килаков, Кочани. (6505)

Работна книшка, на име Георгиев Душан, Винаца. (6505)

Тековна сметка бр. 4000-66-00050-6, издадена од Инвест банка — Скопје на име Зеленгора Ангеловска, Скопје. (6623)

Работна книшка на име Рамадан Аљија, Куманово. (6633)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Васил Главинов“ на име Бошевска Цветанка, ул. „Ленинова“ бр. 1/9, Титов Велес. (6637)

Работна книшка на име Александар Бошков, Титов Велес. (6645)

Работна книшка на име Светлана Исмаилова, Титов Велес. (6646)

СОДРЖИНА

	Страна
830. Резолуција за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година	861
831. Републички буџет за 1988 година	868
832. Закон за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година	899
833. Закон за изменување на Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година	900
834. Измени на Републичкиот буџет за 1987 година	901
835. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 76/87 од 29 декември 1987 година	
836. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 80/87 од 26 ноември 1987 година	902